

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 25 Год. LXVI | Петок, 19 февруари 2010

Цена на овој број е 220 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
409. Закон за испитување и жигосување, односно обележување на огненото оружје и муницијата.....	2	одземање на дозволата за одобрена линија, формата и содржината на об-разецот на дозволата и на возниот ред	33
410. Правилник за начинот на водење на евиденција на произведените количи-ни на минерални сировини.....	8	414. Правилник за опасните супстанции, гранични вредности (прагови) за при-суство на опасните супстанции и кри-териумите или својствата според кои супстанцијата се класифицира како опасна.....	42
411. Правилник за изменување на Пра-вилникот за условите по однос на просторот, опремата и кадарот што треба да ги исполнуваат здравствените установи што земаат, обработуваат, испитуваат совпаѓање на ткива, чува-ат, разменуваат и пресаднуваат делови од човековото тело заради лекување и за посебната евиденција што тие тре-ба да ја водат.....	19	415. Одлука за избор на судии на Апела-ционен суд Скопје.....	51
412. Правилник за начинот на обезбеду-вање на непречен пристап, движење, престој и работа на лицата со инва-лидност до и во градбите.....	19	416. Одлука за избор на претседател на Основен суд Делчево.....	51
413. Правилник за начинот, постапката и поблиските услови за одобрување на возни редови за нови линии и за про-мена на одобрени линии во меѓуопш-тинскиот и меѓународниот превоз на патници, издавање, продолжување и		417. Одлука за избор на претседател на Основен суд Штип.....	51
		418. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Дебар.....	51
		419. Решение од Судскиот совет на Ре-публика Македонија.....	52
		420. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на изврши-телот.....	52
		421. Решение за определување на денот за отпочнување со работа на изврши-телот.....	52
		Огласен дел	1-60

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
409.**

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПИТУ-
ВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ, ОДНОСНО ОБЕЛЕЖУ-
ВАЊЕ НА ОГНЕНОТО ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈАТА**

Се прогласува Законот за испитување и жигосување, односно обележување на огненото оружје и муницијата,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 февруари 2010 година.

Бр. 07-771/1
16 февруари 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ, ОДНОСНО
ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ОГНЕНОТО ОРУЖЈЕ И
МУНИЦИЈАТА****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со овој закон се уредуваат испитувањето и жигосувањето, односно обележувањето на огненото оружје и муницијата.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. „Огнено оружје“ се сите видови пушки, пиштоли и револвери, како и други направи кои под притисок на барутни гасови низ цевката исфрлаат балистички проектил во облик на единечно зрно или сноп од сачми;

2. „Муниција“ се сите видови куршуми, чаури и проектили наменети за полнење и дејство на оружјето и

3. „Главни делови од огнено оружје“ се механизам за затворање (затворач), комора, цилиндер, рамка и цевка на сите видови огнено оружје.

Член 3

Одредбите на овој закон не се применуваат на огненото оружје и муницијата наменети за потребите на Министерството за одбрана, Армијата на Република Македонија, Министерството за внатрешни работи, казнено-поправните установи и другите државни органи и правни лица утврдени со посебни прописи.

Оружјето од ставот 1 на овој член, доколку се трансферира во трајна граѓанска употреба, задолжително подлежи на жигосување, односно обележување согласно со одредбите од овој закон.

Член 4

Огненото оружје и муницијата произведени на територијата на Република Македонија, пред пуштање во промет, подлежат на испитување и жигосување, односно испитување и обележување согласно со одредбите од овој закон.

Огненото оружје и муницијата увезени од страна на правни или физички лица кои врз основа на одобрение издадено од Министерството за внатрешни работи вршат увоз на огнено оружје и муниција, подлежат на обележување согласно со одредбите од овој закон.

Во промет може да се пушти огнено оружје, муниција и делови на оружјето кои се испитани и жигосани, односно обележани согласно со прописите за испитување и жигосување, односно обележување на огнено оружје и муниција.

Дозвола за оружје, односно дозвола за поседување на оружје, согласно со посебните прописи се издава само за огнено оружје кое е испитано и жигосано, односно обележано согласно со одредбите од овој закон.

Член 5

Огненото оружје увезено, односно внесено од странство, кое е веќе испитано и жигосано на начин и постапка утврдени со Меѓународната спогодба за воспоставување на еднообразни постапки за заемно признавање на официјалните ознаки на испитано огнено оружје, не се испитува и жигосува согласно со одредбите од овој закон.

Огненото оружје и муницијата што се увезени исклучиво за истражувачки и студиски цели не се испитуваат и жигосуваат, односно обележуваат согласно со одредбите од овој закон.

Оружјето и муницијата што транзитира преку територијата на Република Македонија не се обележува согласно со одредбите од овој закон.

**II. ПРАВНИ ЛИЦА ЗА ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУ-
ВАЊЕ, ОДНОСНО ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ОГНЕНО
ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА****Член 6**

Испитување и жигосување, односно обележување на огнено оружје и муниција вршат правни лица кои имаат добиено овластување од Министерството за економија за вршење на дејност испитување и жигосување, односно обележување огнено оружје и муниција.

Овластувањето од ставот 1 на овој член се издава на правно лице кое ги исполнува следниве услови за работа:

- соодветни материјално-технички капацитети и
- соодветен стручен кадар.

Овластувањето се издава за:

- испитување и жигосување, односно обележување на огнено оружје и муниција,
- испитување и жигосување на огнено оружје,
- испитување и обележување на муниција и
- обележување на огнено оружје.

Овластувањето од ставот 3 на овој член може да се издаде за сите видови на огнено оружје и муниција или само за одредени видови.

Овластувањето од ставот 3 алинеи 1, 2 и 3 на овој член не се издава на правно лице кое се занимава со производство и промет на огнено оружје и муниција кои подлежат на испитување и жигосување, односно обележување согласно со одредбите од овој закон.

Член 7

Правните лица кои имаат добиено овластување од Министерството за економија за вршење на дејност испитување и жигосување, односно обележување на огнено оружје и муниција согласно со членот 6 став 1 на овој закон се должни, во согласност со добиеното овластување, да извршат испитување и жигосување, односно обележување на огнено оружје и муниција кога до нив е поднесено такво барање.

Член 8

За испитување и жигосување, односно обележување на огнено оружје и муниција се плаќа надоместок според утврдена тарифа.

Тарифата од ставот 1 на овој член ја пропишува Министерството за економија во согласност со Министерството за внатрешни работи врз основа на реалните трошоци потребни за вршење на испитување и жигосување, односно обележување на огнено оружје и муниција.

Трошоците од ставот 2 на овој член опфаќаат:

- трошоци за употребените материјално-технички капацитети,
- паричен надоместок за стручен кадар и
- други трошоци направени при извршеното испитување и жигосување, односно обележување на огнено оружје и муниција.

III. ИСПИТУВАЊЕ И ЖИГОСУВАЊЕ НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ

Член 9

Испитување и жигосување на огнено оружје се врши заради проверување, односно потврдување на нивната исправност и квалитет согласно со пропишани меѓународни стандарди.

Испитување и обележување на муниција се врши, покрај причините од ставот 1 на овој член и заради безбедност во прометот и при употребата.

Член 10

Испитување и жигосување на огненото оружје произведено на територијата на Република Македонија се врши само доколку на главните делови на огненото оружје производителот веќе има означено:

- име на производител,
- земја (место) на производство,
- сериски број и
- година на производство (ако не е дел од серискиот број).

Член 11

Со испитување на огненото оружје се проверува правилното функционирање на оружјето, исправноста на нивните одделни делови, како и се контролира издржливоста на главните делови на оружјето под притисок.

Член 12

Жигосување на огнено оружје за кое со испитување е утврдено дека е исправно и со деклариран квалитет, се врши со втиснување на пропишан жиг на главните делови од оружјето.

Член 13

За огненото оружје кое е испитано се издава писмена потврда за резултатот на испитувањето.

Потврдата од ставот 1 на овој член содржи:

- податоци за видот на испитаното и жигосаното оружје,
- отпечаток на втиснатиот жиг и
- податоци за притисокот под кој е испитана издржливоста на цевката.

IV. ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА УВЕЗЕНО ОГНЕНО ОРУЖЈЕ

Член 14

Правните и физичките лица од членот 4 став 2 на овој закон се должни огненото оружје да го достават до овластеното лице од членот 6 став 1 на овој закон заради обележување со ознака за увоз во рок од 15 дена од денот на увозот.

Ознаката од ставот 1 на овој член се втиснува на главните делови од огненото оружје, каде што се втиснати и другите ознаки на оружјето.

Ознаката од ставот 1 на овој член содржи интернационална ознака на државата во која се увезува оружјето и година на увоз на оружјето.

Овластеното правно лице од членот 6 став 1 на овој закон за извршеното обележување со ознака за увоз издава писмена потврда.

V. ИСПИТУВАЊЕ И ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА МУНИЦИЈАТА

Член 15

Испитување на муницијата се врши со проверување на мострата од секоја одделна серија на произведена или увезена муниција, заради утврдување на квалитетот на муницијата и контрола на пакувањето од гледиштето на безбедноста во прометот и при употребата.

Обележувањето на муницијата се врши на тој начин што во секое пакување на муницијата од иста серија, за која со испитувањето на мострите е утврдено дека ги исполнува пропишаните услови, се става писмена потврда за извршеното испитување и на секое пакување се става пропишаната етикета (бандерола).

Испитување и обележување на муницијата се врши само ако секое пакување на муниција е означено со име на производителот, идентификациски број на серијата, калибар и вид на муницијата.

Потврдата за извршеното испитување од ставот 2 на овој член содржи:

- податоци за видот на испитаната и обележана муниција и
- определен знак за односниот вид на муниција.

Правните и физичките лица од членот 4 став 2 на овој закон кои извршиле увоз на муниција се должни увезената муниција да ја достават до овластеното лице од членот 6 став 1 на овој закон заради обележување во рок од 15 дена од денот на увозот.

VI. НАДЗОР

Член 16

Надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон врши Министерството за економија.

Државниот пазарен инспекторат врши инспекциски надзор над работата на овластените правни лица од членот 6 став 1 на овој закон и над спроведувањето на одредбите на овој закон во прометот со огнено оружје и муниција.

Член 17

Ако Државниот пазарен инспекторат утврди дека овластеното правно лице од членот 6 став 1 на овој закон не ги исполнува пропишаните услови за работа утврдени со овој закон, со решение ќе му забрани да врши дејност испитување и жигосување, односно обележување на огнено оружје и муниција согласно со добиеното овластување и ќе му определи временски рок за отстранување на утврдените недостатоци кој не може да биде подолг од 90 дена.

Член 18

Ако овластеното правно лице не ги отстрани недостатоците во рокот утврден во решението од членот 17 на овој закон, Државниот пазарен инспекторат веднаш, а најдоцна во рок од осум дена ќе го извести Министерството за економија.

На предлог на Државниот пазарен инспекторат Министерството за економија со решение ќе му го одземе овластувањето добиено согласно со членот 6 став 1 од овој закон.

Правното лице од ставот 1 на овој член може да поведе управен спор против решението на Министерството за економија до надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на доставувањето на решението.

Тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Член 19

Во случајот од членот 18 на овој закон, а доколку не е овластено друго правно лице согласно со членот 6 од овој закон, Министерството за економија ќе обезбеди вршење на овие работи од страна на странско правно лице до издавање овластување на друго правно лице.

Член 20

Стручно-административните работи поврзани со испитувањето и жигосувањето, односно обележувањето на огненото оружје и муниција ги врши во Министерството за економија Управата за наменско производство.

VII. РЕГИСТРИ НА ИЗДАДЕНИ ПОТВРДИ

Член 21

Овластеното правно лице од членот 6 став 1 на овој закон води регистар на издадените потврди од членовите 13, 14 став 1 и 15 став 2 на овој закон.

Податоците од издадените потврди од ставот 1 на овој член, овластените правни лица од членот 6 став 1 на овој закон се должни во рок од 15 дена од денот на издавањето на потврдата да ги достават до Министерството за економија, кое на централизиран начин води регистар за извршеното испитување и жигосување, односно обележување на огненото оружје и муницијата согласно со одредбите од овој закон.

VIII. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 22

Глоба во износ од 2.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице ако стави во промет огнено оружје, односно муниција што не се на пропишан начин испитани и жигосани, односно обележани (член 4 став 3).

Глоба во износ од 200 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.

Член 23

Глоба во износ од 1.000 до 3.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластеното правно лице од членот 6 на овој закон, ако:

1) определени работи на испитување и жигосување, односно обележување на огнено оружје и муниција ги довери на лица кои не ги исполнуваат условите за стручен кадар пропишани со прописот донесен врз основа на овластувањето од членот 27 точка 3 на овој закон;

2) не се придржува кон утврдената тарифа од членот 8 на овој закон и

3) не ги достават податоците од издадените потврди од членот 21 став 1 на овој закон до Министерството за економија во рок од 15 дена од денот на издавањето на потврдата.

Глоба во износ од 200 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 точки 1, 2 и 3 на овој член и на одговорното лице во овластеното правно лице.

Член 24

Глоба во износ од 2.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на правното лице од членот 4 став 2 на овој закон кое нема да го достави увезеното огнено оружје согласно со членот 14 став 1 од овој закон, односно нема да ја достави увезената муниција согласно со членот 15 став 5 од овој закон до овластеното лице од членот 6 став 1 на овој закон заради обележување во рок од 15 дена од денот на увозот.

Член 25

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршоците од членовите 22 став 1 и 24 на овој закон и на физичко лице.

Член 26

За прекршоците од членовите 22 став 1, 24 и 25 на овој закон може, покрај глобата, да се изрече и посебна прекршочна мерка одземање на огненото оружје и муницијата.

IX. ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ

Член 27

Министерот за економија во согласност со министерот за внатрешни работи поблиску ќе ги пропише:

1) начинот на испитување и жигосување, односно обележување на огнено оружје и муниција;

2) жиговите и знаците за жигосување, односно обележување, како и за формата и содржината на потврдите и етикетите (бандеролите);

3) условите во поглед на материјално-техничките капацитети и стручниот кадар за вршење на дејност испитување и жигосување, односно обележување, што мораат да ги исполнуваат овластените правни лица од членот 6 став 1 на овој закон;

4) висината на трошоците во постапката за утврдување на надоместокот согласно со членот 8 од овој закон и

5) обрасците на потврдите од членовите 13, 14 став 1 и 15 став 4 на овој закон и начинот на водење на регистрите од членот 21 на овој закон.

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 28

Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 12 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 29

До влегувањето во сила на прописите од членот 27 на овој закон ќе се применуваат прописите донесени врз основа на Законот за испитување и жигосување, односно обележување на рачно огнено оружје и муниција („Службен весник на СРМ“ број 37/73).

Член 30

Овластувањата за испитување и жигосување, односно обележување на рачно огнено оружје и муниција што се издадени врз основа на прописите што важеле пред започнувањето на примената на овој закон ќе важат додека не се издадат овластувања според одредбите од овој закон, но најдоцна во рок од 12 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 31

Со денот на започнувањето на примената на овој закон престанува да важи Законот за испитување и жигосување, односно обележување на рачно огнено оружје и муниција („Службен весник на СРМ“ бр. 37/73) и членовите 55-а и 82 став 1 точка 14 од Законот за оружјето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2005, 47/2006, 42/2007 и 86/2008).

Член 32

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува по една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

L I G J

ПËР КОНТРОЛЛИН ДНЕ ВУЛОСЈЕН ПËРКАТËСИШТ ШËНИМИН Е АРМËС СË ЗЈАРРИТ ДНЕ МУНИЦИОНИТ

I. DISPOZITA TË ПËРГЈИТШМЕ

Neni 1

Me këtë ligj rregullohen kontrolli dhe vulosja, përkatësisht shënimi i armës së zjarrit dhe municionit.

Neni 2

Shprehje të veçanta të përdorura në këtë ligj, e kanë domethënien në vijim:

1. "Armë zjarri" janë të gjitha llojet e pushkëve, pistoletave dhe revoleve, si dhe mjetet tjera të cilat nën shtypje të gazrave të barutit nëpërmjet tytës hedhin projektile balistikë në formë predhe të vetme ose grumbull saçmash;

2. "Municion" janë të gjitha llojet e plumbave, gëzhjave dhe predhave, të dedikuara për mbushjen dhe veprimin e armës dhe

3. "Pjesë kryesore të armës së zjarrit" janë mekanizmi për mbyllje (mbyllësi), shtrati, cilindri, korniza dhe tyta e të gjitha llojeve të armës së zjarrit.

Neni 3

Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen për armën e zjarrit dhe municionin të dedikuar për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes, Armatës së Republikës së Maqedonisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme, institucioneve ndëshkimore-përmirësuese dhe organeve tjera shtetërore dhe personave juridikë, të përcaktuara me dispozitë të veçanta.

Arma nga paragrafi 1 i këtij neni, nëse transferohet në përdorim të përhershëm civil, në mënyrë të detyrueshme i nënshtrohet vulosjes, përkatësisht shënimit në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Neni 4

Arma e zjarrit dhe municioni të prodhuar në territorin e Republikës së Maqedonisë, para lëshimit në qarkullim i nënshtrohen kontrollit dhe vulosjes, përkatësisht kontrollit dhe shënimit në pajtim me dispozitat e këtij ligj.

Arma e zjarrit dhe municioni të importuar nga ane e personave juridikë ose fizikë të cilët në bazë të lejes së lëshuar nga Ministria e Punëve të Brendshme e kryejnë importin e armës së zjarrit dhe municionit, i nënshtrohen shënimit në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Në qarkullim mund të lëshohet armë zjarri, municioni dhe pjesë të armës të cilat janë kontrolluar dhe vulosur, përkatësisht të shënuar në pajtim me dispozitat për kontroll dhe vulosje, përkatësisht shënim të armës së zjarrit dhe municionit.

Leje për armë, përkatësisht leje për posedimin e armës në pajtim me dispozitat e veçanta, jepet vetëm për armë zjarri e cila është kontrolluar dhe vulosur, përkatësisht shënuar në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Neni 5

Arma e zjarrit e importuar, përkatësisht e futur nga bota e jashtme, e cila është tanimë e kontrolluar dhe vulosur në mënyrë dhe procedurë të përcaktuar me Marrëveshjen ndërkombëtare për vendosjen e procedurave të njëllajta, për njohjen e ndërsjellë të shenjave zyrtare të armës së zjarrit të kontrolluar, nuk kontrollohet dhe vuloset në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Arma e zjarrit dhe municioni që janë importuar ekskluzivisht për qëllime hulumtuese dhe studimi nuk kontrollohen dhe vulosen, përkatësisht shënohen në pajtim me dispozitat të këtij ligji.

Arma dhe municioni që transiton nëpërmjet territorit të Republikës së Maqedonisë, nuk shënohet në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

II. PERSONAT JURIDIKË PËR KONTROLLIN DHE VULOSJEN, PËRKATËSISHT SHËNIMIN E ARMËS SË ZJARRIT DHE MUNICIONIT

Neni 6

Kontrollin dhe vulosjen, përkatësisht shënimin e armës së zjarrit dhe municionit e kryejnë personat juridikë, të cilët kanë marrë autorizim nga Ministria e Ekonomisë për kryerjen e veprimtarisë për kontroll dhe vulosje, përkatësisht shënim të armës së zjarrit dhe municionit.

Autorizimi nga paragrafi 1 i këtij neni, i jepet personit juridik i cili i plotëson kushtet për punë, në vijim:

- kapacitetet përkatëse materialo-teknike dhe
- kuadrin përkatës profesional.

Autorizimi jepet për:

- kontrollin dhe vulosjen, përkatësisht shënimin e armës së zjarrit dhe municionit,

- kontrollin dhe vulosjen e armës së zjarrit,
- kontrollin dhe shënimin e municionit dhe
- shënimin e armës së zjarrit.

Autorizimi nga paragrafi 3 i këtij neni, mund të jepet për të gjitha llojet e armës së zjarrit dhe municionit, ose vetëm për lloje të caktuara.

Autorizimi nga paragrafi 3 alinetë 1, 2 dhe 3 të këtij neni, nuk i jepet personit juridik i cili merret me prodhimin dhe qarkullimin e armës së zjarrit dhe municionit, të cilat i nënshtrohen kontrollit dhe vulosjes, përkatësisht shënimit në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Neni 7

Personat juridikë të cilët kanë marrë autorizim nga Ministria e Ekonomisë, për kryerjen e veprimtarisë për kontrollim dhe vulosje, përkatësisht shënim të armës së zjarrit dhe municionit, në pajtim me nenin 6 paragrafi 1 të këtij ligji, janë të obliguar që në pajtim me autorizimin e marrë të kryejnë kontroll dhe vulosje, përkatësisht shënim të armës së zjarrit dhe municionit, kur atyre u është parashtruar një kërkesë e atillë.

Neni 8

Për kontrollin dhe vulosjen, përkatësisht shënimin e armës së zjarrit dhe municionit, paguhet kompensim sipas tarifës së përcaktuar.

Tarifën nga paragrafi 1 të këtij neni, e përcakton Ministria e Ekonomisë në pajtim me Ministrinë e Punëve të Brendshme, në bazë të shpenzimeve reale të nevojshme për kryerjen e kontrollit dhe vulosjes, përkatësisht shënimit të armës së zjarrit dhe municionit.

Shpenzimet nga paragrafi 2 i këtij neni, i përfshijnë:

- shpenzimet për kapacitetet e përdorura materialo-teknike,
- kompensimin në para për kuadrin profesional dhe
- shpenzimet tjera të bëra gjatë kontrollit dhe vulosjes së kryer, përkatësisht shënimit të armës së zjarrit dhe municionit.

III. KONTROLI DHE VULOSJA E ARMËS SË ZJARRIT

Neni 9

Kontrolli dhe vulosja e armës së zjarrit kryhet për shkak të kontrollit, përkatësisht vërtetimit të rregullsisë dhe kualitetit të tyre, në pajtim me standardet e përcaktuara ndërkombëtare.

Kontrolli dhe shënimi i municionit kryhet, përveç shkaqeve nga paragrafi 1 i këtij neni edhe për sigurinë në qarkullim dhe gjatë përdorimit.

Neni 10

Kontrolli dhe vulosja e armës së zjarrit të prodhuar në territorin e Republikës së Maqedonisë, kryhet vetëm nëse në pjesët kryesore të armës së zjarrit, prodhuesi tanimë i ka shënuar:

- emrin e prodhuesit,
- shtetin (vendin) e prodhimit,
- numrin serik dhe
- vitin e prodhimit (nëse nuk është pjesë e numrit serik).

Neni 11

Me kontrollin e armës së zjarrit, kontrollohet funksionimi i rregullt i armës, rregullsia e pjesëve të tyre të veçanta, si dhe kontrollohet qëndrueshmëria e pjesëve kryesore të armës nën presion.

Neni 12

Vulosja e armës së zjarrit për të cilën me kontroll është vërtetuar se është në rregull dhe me kualitet të deklaruar, bëhet me shtypjen e vulës së përcaktuar në pjesët kryesore të armës.

Neni 13

Për armën e zjarrit e cila është kontrolluar, jepet vërtetim me shkrim për rezultatin e kontrollit.

Vërtetimi nga paragrafi 1 të këtij neni, i përmban:

- të dhënat për llojin e armës së kontrolluar dhe të vulosur,
- shenjen e vulës së shtypur dhe
- të dhënat për shtypjen me të cilën është kontrolluar qëndrueshmëria e tytës.

IV. SHËNIMI I ARMËS SË ZJARRIT TË IMPORTUAR

Neni 14

Personat fizikë dhe juridikë nga neni 4 paragrafi 2 i këtij ligji, janë të obliguar që armën e zjarrit t'ia dërgojnë personit të autorizuar nga neni 6 paragrafi 1 i këtij ligji, për shënimin me shenjen për import, në afat prej 15 ditësh nga dita e importit.

Shenja nga paragrafi 1 i këtij neni, shtypet në pjesët kryesore të armës së zjarrit, ku janë shtypur edhe shenjat tjera të armës.

Shenja nga paragrafi 1 i këtij neni e përmban shenjen internacionale të shtetit, në të cilin importohet arma dhe viti i importit të armës.

Personi juridik i autorizuar nga neni 6 paragrafi 1 i këtij ligji, për shënimin e kryer me shenjen për import lëshon vërtetim me shkrim.

V. KONTROLI DHE SHËNIMI I MUNICIONIT

Neni 15

Kontrolli i municionit kryhet me kontrollimin e mostrës nga çdo seri e veçantë e municionit të prodhuar ose të importuar, për shkak të verifikimit të kualitetit të municionit dhe kontrollit të paketimit nga aspekti i sigurisë në qarkullim dhe gjatë përdorimit.

Shënimi i municionit bëhet në atë mënyrë që në secilin paketim të municionit nga seria e njëjtë, për të cilin me kontrollin e mostrave është vërtetuar se i plotëson kushtet e përcaktuara, vëhet vërtetim me shkrim për kontrollin e kryer dhe në çdo paketim vendoset etiketa e përcaktuar (banderola).

Kontrolli dhe shënimi i municionit, kryhet vetëm nëse çdo paketim i municionit është shënuar me emrin e prodhuesit, numrin e identifikues të serisë, kalibrin dhe llojin e municionit.

Vërtetimi për kontrollin e kryer nga paragrafi 2 i këtij neni, i përmban:

- të dhënat për llojin e municionit të kontrolluar dhe të shënuar dhe

- shenjen e përcaktuar për llojin përkatës të municionit.

Personat juridikë dhe fizikë nga neni 4 paragrafi 2 i këtij ligji, të cilët kanë kryer import të municionit, janë të obliguar që municionin e importuar t'ia dërgojnë personit të autorizuar nga neni 6 paragrafi 1 i këtij ligji, për shkak të shënimit, në afat prej 15 ditësh nga dita e importit.

VI. MBIKËQYRJA

Neni 16

Mbikëqyrjen mbi zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe dispozitave të miratuara në bazë të këtij ligji, e kryen Ministria e Ekonomisë.

Inspektorati Shtetëror i Tregut kryen mbikëqyrje inspektuese mbi punën e personave juridikë të autorizuar nga neni 6 paragrafi 1 i këtij ligji dhe mbi zbatimin e dispozitave të këtij ligji, në qarkullimin me armë zjarri dhe municion.

Neni 17

Nëse Inspektorati Shtetëror i Tregut konfirmon se personi juridik i autorizuar nga neni 6 paragrafi 1 i këtij ligji, nuk i plotëson kushtet e përcaktuara për punë të përcaktuara me këtë ligj, me aktvendim do t'i ndalojë të kryejë veprimtari kontrolli dhe vulosje, përkatësisht shënimi të armës së zjarrit dhe municionit, në pajtim me autorizimin e marrë, dhe do t'i caktojë afat kohor për mënjanimin e mangësive të përcaktuara, që nuk mund të jetë më i gjatë se 90 ditë.

Neni 18

Nëse personi juridik i autorizuar nuk i mënjanon mangësitë në afatin e përcaktuar në aktvendimin nga neni 17 të këtij ligji, Inspektorati Shtetëror i Tregut menjëherë e më së voni në afat prej 8 ditësh, do ta njoftojë Ministrinë e Ekonomisë.

Me propozimin e Inspektoratit Shtetëror të Tregut, Ministria e Ekonomisë me aktvendim do t'ia heqë autorizimin, të marrë në pajtim me nenin 6 paragrafi 1 të këtij ligji.

Personi juridik nga paragrafi 1 i këtij neni, mund të ngritë kontest administrativ kundër aktvendimit të Ministrisë së Ekonomisë, te gjykata kompetente në afat prej 30 ditësh nga dita e dorëzimit të aktvendimit.

Aktpadia nuk e anulon zbatimin e aktvendimit.

Neni 19

Në rastin nga neni 18 i këtij ligji, e nëse nuk është autorizuar person tjetër juridik në pajtim me nenin 6 të këtij ligji, Ministria e Ekonomisë do ta sigurojë kryerjen e këtyre punëve nga ana e personit juridik të huaj, deri në dhënien e autorizimit personit tjetër juridik.

Neni 20

Punët administrative-profesionale të lidhura me kontrollin dhe vulosjen, përkatësisht shënimin e armës së zjarrit dhe municionit, i kryen Ministria e Ekonomisë - Drejtoria për Prodhimtari të Dedikuar.

VII. REGJISTRAT E VËRTETIMEVE TË LËSHUARA

Neni 21

Personi juridik i autorizuar nga neni 6 paragrafi 1 i këtij ligji, mban regjistër të vërtetimeve të lëshuara nga nenet 13, 14 paragrafi 1 dhe 15 paragrafi 2, të këtij ligji.

Të dhënat nga vërtetimet e lëshuara nga paragrafi 1 i këtij neni, personat juridikë të autorizuar nga neni 6 paragrafi 1 i këtij ligji, janë të obliguar që në afat prej 15 ditësh nga dita e lëshimit të vërtetimit, t'ia dërgojnë Ministrisë së Ekonomisë, e cila në mënyrë të centralizuar mban regjistër për kontrollin dhe vulosjen e kryer, përkatësisht shënimin e armës së zjarrit dhe municionit, në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

VIII. DISPOZITAT PËR KUNDËRVAJTJE

Neni 22

Gjobë në shumë prej 2 000 deri në 5 000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik nëse lëshon në qarkullim armë zjarri, përkatësisht municion që nuk janë kontrolluar dhe vulosur, përkatësisht shënuar në mënyrë të përcaktuar (neni 4 paragrafi 3).

Gjobë në shumë prej 200 deri në 1 000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni edhe personit përgjegjës të personi juridik.

Neni 23

Gjobë në shumë prej 1 000 deri në 3 500 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik të autorizuar nga neni 6 i këtij ligji, nëse:

- 1) punë të caktuara të kontrollit dhe vulosjes, përkatësisht shënimit të armës së zjarrit dhe municionit, ua ngarkon personave të cilët nuk i plotësojnë kushtet për kuadër profesional, të përcaktuara me dispozitën e miratuar në bazë të autorizimit nga neni 27 pika 3 e këtij ligji;

- 2) nuk i përmbahet tarifës së përcaktuar nga neni 8 i këtij ligji dhe

- 3) nuk ia dërgojnë të dhënat e vërtetimeve të lëshuara nga neni 21 paragrafi 1 i këtij ligji, Ministrisë së Ekonomisë në afat prej 15 ditësh nga dita e lëshimit të vërtetimit.

Gjobë në shumë prej 200 deri në 1 000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtjen nga paragrafi 1 pikat 1, 2 dhe 3 të këtij neni edhe personit përgjegjës të personi juridik i autorizuar.

Neni 24

Gjobë në shumë prej 2 000 deri në 5 000 euro me kundërvlerë në denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik nga neni 4 paragrafi 2 të këtij ligji, i cili nuk do t'ia dorëzojë armën e zjarrit të importuar në pajtim me nenin 14 paragrafi 1 i këtij ligji, përkatësisht nuk do t'ia dorëzojë municionin e importuar në pajtim me nenin 15 paragrafi 5 i këtij ligji, personit të autorizuar nga neni 6 paragrafi 1 i këtij ligji për shkak të shënimit, në afat prej 15 ditësh nga dita e importit.

Neni 25

Gjobë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro me kundërvlerë në денарë, до т'и шqiptohet për kundërvajtjet nga nenet 22 параграфи 1 dhe 24 të кетјј лигјј edhe personit fizik.

Neni 26

Për kundërvajtjet nga nenet 22 параграфи 1, 24 dhe 25 të кетјј лигјј, mundet përveç gjobës të шqiptohet edhe масë e veçantë për kundërvajtje, конфиским i armës së зјаррит dhe municionit.

IX. AUTORIZIMI PËR DISPOZITAT NËNLIGJORE

Neni 27

Ministri i Ekonomisë në pajtim me ministrin e Punëve të Brendshme, më afërsisht до т'и пërcaktojë:

1) mënyrën e kontrollit dhe vulosjes, пërcatësisht shënimит të armës së зјаррит dhe municionit;

2) vulat dhe shenjat për vulosje, пërcatësisht shënimин si dhe për formën dhe пërmбajтјен e vërtetimeve dhe etiketave (banderolave);

3) kushtet në lidhje me kapacitetet materiale-teknike dhe kuadrin profesional për kryerjen e veprimtarisë për kontroll dhe vulosje, пërcatësisht shënim, që doemos duhet т'и plotësojnë personat juridikë të autorizuar nga neni 6 параграфи 1 i кетјј лигјј;

4) lartësinë e shpenzimeve në procedурën për пërcaktimin e kompensimit, në pajtim me nenin 8 të кетјј лигјј dhe

5) formularët e vërtetimeve nga nenet 13, 14 параграфи 1 dhe 15 параграфи 4 të кетјј лигјј dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrave nga neni 21 i кетјј лигјј.

X. DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

Neni 28

Dispozitat nënlіgјore të parapara me кетë лигј, до të miratohen në афат prej 12 muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të кетјј лигјј.

Neni 29

Deri në hyrjen në fuqi të dispozитave të nenit 27 të кетјј лигјј, до të збатohen dispozитат e miratuara në базë të Лигјит për kontrollin dhe vulosjen, пërcatësisht shënimин e armës së зјаррит të dorës dhe municionit ("Gazeta zyrtare e RSM-së" numër 37/73).

Neni 30

Autorizimet për kontrollin dhe vulosjen, пërcatësisht shëнимин e armës së зјаррит të dorës dhe municionit, që janë lëshuar në базë të dispozитаве të cilat kanë qenë në fuqi para fillimit të збатимит të кетјј лигјј, до të vlejнë derisa nuk jepen autorizime sipas dispozитаве të кетјј лигјј, por më së voni në афат prej 12 muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të кетјј лигјј.

Neni 31

Me ditën e fillimit të збатимит të кетјј лигјј, shfuqizohet Лигјј për kontrollin dhe vulosjen, пërcatësisht shëнимин e armës së зјаррит të dorës dhe municionit ("Gazeta zyrtare e RSM-së" numër 37/73) dhe nenet 55-a dhe 82 параграфи 1 pika 14 të Лигјит për armët ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 7/2005, 47/2006, 42/2007 dhe 86/2008).

Neni 32

Ky лигј hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa до të fillojë të збатohet pas një viti nga dita e hyrjes në fuqi të кетјј лигјј.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

410.

Врз основа на член 51 став 3 од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија” бр.24/07, 88/08, 52/09 и 06/10), министерот за економија донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА
НА ПРОИЗВЕДЕНИТЕ КОЛИЧИНИ НА МИНЕ-
РАЛНИ СУРОВИНИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на водење на евиденција на произведените количини на минерални суровини.

Член 2

Евиденцијата на произведените количини на минерални суровини се води во книга со А4 формат, со зелени тврди корици на чија предна страна со црни букви стои текст: „Книга за водење евиденција на произведени количини на минерални суровини“, која се состои од евиденциски листови кои се поврзани и нумерирани.

Член 3

Во евиденциските листови се внесуваат податоци за:

- име на концесионерот;
- број на договор за експлоатација;
- број на дозвола за експлоатација;
- минерална суровина која е предмет на експлоатација;
- локалитет, рудно наоѓалиште;
- координати на граничните точки на експлоатационото поле;
- површина на експлоатационото поле;
- податоци за произведени количини на минерални суровини и

- концесионер и изведувач на рударските работи.

Евиденциските листови од став 1 на овој член се дадени во прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Евиденцијата за произведените количини на минерални суровини се води во пишана форма.

Податоците од евиденцијата се чуваат трајно.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 24-756/4
17 февруари 2010 година
Скопје

Министер,
Фатмир Бесими, с.р.

Евиденциски лист за водење евиденција на произведени количини на минерални суровини (за неметали)

Концесионер _____ Минерална суровина _____ Експлоатационо поле _____ Површина на експлоатационото поле P = _____ km²

Број на Договор _____ Координати на граничните точки на експлоатационото поле
Y: (1. _____; 2. _____; 3. _____; 4. _____; 5. _____; 6. _____)
Број на Дозвола _____ X: (1. _____; 2. _____; 3. _____; 4. _____; 5. _____; 6. _____)

Година _____ Месец _____ Датум _____	Експлоатирана количина на минерална суровина			Забелешка
	јаловина (м ³ /тон)	кор. мин. сур. (м ³ /тон)	вкупно (м ³ /тон)	
1	2	3	4 (1+2)	7
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
Вкупно месец						

Концесионер, М.П

Изведувач на рударски работи, М.П

Датум, _____

Место, _____

**Евиденциски лист за водење евиденција на произведени количини на минерални суровини
(за неметали – украсен камен)**

Концесионер _____ Минерална суровина _____ Експлоатационо поле _____ Површина на експлоатационото поле P = _____ km²

Број на Договор _____ Координати на граничните точки на експлоатационото поле
Y: (1. _____; 2. _____; 3. _____; 4. _____; 5. _____; 6. _____)
X: (1. _____; 2. _____; 3. _____; 4. _____; 5. _____; 6. _____)

Број на Дозвола _____

Година _____	Ископана количина на минерална суровина				Забелешка
Месец _____	јаловина (m ³)	блок (m ³)	томболон (m ³)	вкупно (m ³)	
Датум _____					
1	2	3	4	5 (2+3+4)	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

**Евиденциски лист за водење евиденција на произведени количини на минерални суровини
(за метали)**

Концесионер _____ Минерална суровина _____ Експлоатационо поле _____ Површина на експлоатационото поле P = _____ km²

Број на Договор _____ Координати на граничните точки на експлоатационото поле
 Y: (1. _____; 2. _____; 3. _____; 4. _____; 5. _____; 6. _____)
 Број на Дозвола _____ X: (1. _____; 2. _____; 3. _____; 4. _____; 5. _____; 6. _____)

Година _____	Ископана и преработена количина на минерална суровина				Забелешка
Месец _____	Вкупно руда (тон)	сув концентрат (тон)	сув концентрат (тон)	сув концентрат (тон)	
Датум	(тон)	(тон)	(тон)	(тон)	
1	2	3	4		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

[illegible]

Концессионер, М.П.

Изведувач на рударски работи, М.П

Датум, _____

Место, _____

**Евиденциски лист за водење евиденција на произведени количини на минерални суровини
(за вода)**

Концесионер _____ Минерална суровина _____ Експлоатационо поле _____ Површина на експлоатационото поле P = _____ km²

Број на Договор _____ Координати на граничните точки на експлоатационото поле
Y: (1. _____; 2. _____; 3. _____; 4. _____; 5. _____; 6. _____)
Број на Дозвола _____ X: (1. _____; 2. _____; 3. _____; 4. _____; 5. _____; 6. _____)

Година _____ Месец _____ Датум _____	Исцрпена количина на минерална суровина		Забелешка
	Вкупно вода на водомер (m ³ /ден)	Искористена вода (m ³ /ден)	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

[illegible]

Концессионер, М.П.

Изведувач на рударски работи, М.П

Датум, _____

Место, _____

Евиденциски лист за водење евиденција на произведени количини на минерални суровини
(за гас CO₂)

Концесионер _____ Минерална суровина _____ Експлоатационо поле _____ Површина на експлоатационото поле
P = _____ km²

Број на Договор _____ Координати на граничните точки на експлоатационото поле
Y: (1. _____; 2. _____; 3. _____; 4. _____; 5. _____; 6. _____)

Број на Дозвола _____ X: (1. _____; 2. _____; 3. _____; 4. _____; 5. _____; 6. _____)

Година _____ Месец _____ Датум _____	Исцрпена количина на минерална суровина		Забелешка
	Вкупно вода на водомер (м ³ /ден)	Произведен гас CO ₂ (тон/ден)	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
Всего месец			

Концессионер, М.П.

Изведувач на рударски работи, М.П

Датум, _____

Место, _____

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО**411.**

Врз основа на член 16 став 2 и член 19 став 2 од Законот за условите за земање, разменување, пренесување и пресадување делови од човековото тело заради лекување („Службен весник на Република Македонија“ бр.30/95 и 139/08), министерот за здравство донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ПО ОДНОС НА ПРОСТОРОТ, ОПРЕМАТА И КАДАРОТ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ ШТО ЗЕМААТ, ОБРАБОТУВААТ, ИСПИТУВААТ СОВПАЃАЊЕ НА ТКИВА, ЧУВААТ, РАЗМЕНУВААТ И ПРЕСАДУВААТ ДЕЛОВИ ОД ЧОВЕКОВОТО ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ И ЗА ПОСЕБНАТА ЕВИДЕНЦИЈА ШТО ТИЕ ТРЕБА ДА ЈА ВОДАТ

Член 1

Во Правилникот за условите по однос на просторот, опремата и кадарот што треба да ги исполнуваат здравствените установи што земаат, обработуваат, испитуваат совпаѓање на ткива, чуваат, разменуваат и пресадуваат делови од човековото тело заради лекување и за посебната евиденција што тие треба да ја водат („Сл. весник на РМ“ бр.81/06) во член 5 став 1 во точката 3 зборовите: „два доктори“ се заменуваат со зборовите: „еден доктор“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-1357/1

16 февруари 2010 година
СкопјеМинистер,
д-р **Бујар Османи**, с.р.**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ****412.**

Врз основа на член 11, став (2) од Законот за градење ("Службен весник на Република Македонија" број 130/09), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА НЕПРЕЧЕН ПРИСТАП, ДВИЖЕЊЕ, ПРЕСТОЈ И РАБОТА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ДО И ВО ГРАДБИТЕ

Член 1

Со овој правилник, се пропишува начинот на обезбедување на непречен пристап, движење, престој и работа на лицата со инвалидност до и во градбите за јавна, деловна, станбена и станбено-деловна намена.

Член 2

(1) Пристапноста, унапредувањето на пристапноста и едноставното прилагодување на градбите од членот 1 на овој правилник, се обезбедува со проектирање и из-

ведување на тие градби на начин кој содржи елементи на пристапност и/или ги задоволуваат условите за употреба на помагала кои ги користат лицата со инвалидитет на начин и во случаите пропишани со овој правилник.

(2) Кога елементите за пристапност се воедно и дел од патот за евакуација во случај на опасност, тогаш истите треба да ги исполнуваат и условите од посебните прописи од областа на заштитата и спасувањето и од областа на заштитата од пожари и експлозии.

(3) Сопственикот на објектот треба да ги одржува елементите на пристапност без при тоа да ги намали условите за употреба на помагала на лицата со инвалидитет.

Член 3

(1) Димензиите и боите на секоја ознака на пристапност, како и видот на материјалот од кој се изработени се одредуваат во однос на: подлогата на која ознаките се поставуваат, обликувањето на внатрешниот и/или надворешниот простор и оддалеченоста од која лицето со инвалидност и намалена подвижност може да ја види ознаката.

(2) Сликочитите прикази на ознаките за пристапност, условите за употреба на помагалата и задолжителните елементи за пристапност, дадени се во прилог, составен дел на овој правилник.

Член 4

Поимите употребени во овој правилник, го имаат следното значење:

1. Лице со инвалидност е лице со интелектуална и физичка попреченост без разлика на возраста, односно лице со телесни оштетувања кое користи одредени помагала, слепо лице и лице со намален вид, глуво лице и лице со оштетен слух, лице со ментална ретардација, лице со пречки во гласот, говорот и јазикот, аутистички лица, хронично болни лица и лица со повеќе видови на пречки;

2. Лице со намалена подвижност е лице кое има привремени или трајни проблеми при движењето заради инвалидност, старост, бременост или други причини;

3. Помагала за лицата со инвалидитет се помагала за ориентација и помагала за движење;

4. Помагала за ориентација се бел стап и куче-водич;

5. Помагала за движење се инвалидска количка, стап, патерици и одалка;

6. Препрека е комуникациска или ориентациона бариера, која лицата со инвалидност и намалена подвижност ги спречува или им пречи во несметаниот пристап, движење, престој или работа;

7. Пристапност е резултат на примена на технички решенија во проектирањето или градењето на објектите, со кои на лицата со инвалидност и намалена подвижност им обезбедува несметан пристап, движење, престој и работа во објектите и тоа на еднакво ниво како и на останатите лица;

8. Пристапен објект, негов дел или опрема (рампа, скалиште, лифт, вертикална подвижна платформа, елеватор, влезен простор, комуникации, WC, бања, кујна,

соба, училница, работен простор, стан/апартман, кафетеран, ресторан, кабина за пресоблекување, туш кабина, влез во вода на плажа и на базен, место во публика, телефон, текстофон, факс, банкомат, електрични инсталации, кваки на вратите и прозорците, пулт, огласно пано, ориентационен план за движење во објектите, стојалиште и перон, место за паркирање, јавна пешачка површина, семафор, пешачки премин, пешачки остров и раскрсница) е оној објект, негов дел или опрема кој обезбедува исполнување на елементите за пристапност согласно овој правилник;

9. Елементи на пристапност се елементите за проектирање и градење, со кои се одредува големината, својствата, инсталациите, уредите и другата опрема во објектите заради обезбедување на пристап, движење, престој и работа на лицата со инвалидност и намалена подвижност на еднакво ниво како и на останатите лица;

10. Ознаки за пристапност се ознаките со кои се означуваат применетите елементи за пристапност;

11. Едноставно прилагодлив стан е стан кој по потреба може да се прилагоди на пристапност, без влијание на битните барања за употребливост на објектот;

12. Визуелно-светлосна најава е предупредување и известување на глувото лице или лицето со оштетен слух по пат на светлосни сигнали;

13. Звучна најава е предупредување и известување на слепото лице или лицето со оштетен вид по пат на звучни сигнали;

14. Звучна сигнализација е сигнализација која му помага на слепото лице или лицето со оштетен вид при ориентирање и снаоѓање во просторот;

15. Индуктивен чвор или трансмисиски обрач е инсталација која се вградува во објектите заради отстранување на шумовите од околината и подобрување на квалитетот на звукот;

16. Комуникациско помагало е уред кој им овозможува на лицата кои користат апарат за слушање да ги примаат звучните сигнали без попречувања;

17. Релјефна обработка е завршна релјефна обработка на одните површини;

18. Релјефна линија на водење е релјефна обработка на одните површини наменета за насочување на движењето на слепите лица и лицата со оштетен вид, кои на крајот на патот на водење и на местото за промена на насоката се означува со промена на структурата на релјефната обработка;

19. Релјефна линија за предупредување е релјефна обработка на одната површина која се поставува со цел да ги предупреди слепите лица и лицата со оштетен вид за опасност од сообраќај;

20. Релјефно поле за предупредување е релјефна обработка на одната површина која служи како предупредување и известување на слепите лица и лицата со оштетен вид за промена на висината на движење;

21. Текстофон е прилагоден телефон за глуви лица и лица со оштетен слух, при што и двајцата соговорници писмено комуницираат;

22. Типски елемент е предмет чија намена е да ја разграничи јавната пешачка површина од коловозот, велосипедската патека и/или паркиралиштето, а може да биде со различен облик и со друга примарна намена (пример: жардињера за цвеќе, сид, клупа и сл.);

23. Јавна пешачка површина е: пешачка стаза, пешачки плоштад, пешачки надпатник и подпатник, пешачки мост и сл.; и

24. Релјефен план на поминување е релјефна ознака која на слепите лица и лицата со оштетен вид им дава информација за должината и видот на пешачкиот премин преку улицата.

Член 5

(1) Одредбите од овој правилник се однесуваат на објектите за јавна, деловна, станбена и станбено-деловна намена.

(2) Објекти за јавна и деловна намена се:

1. Објекти за трговија, угостителство и/или туристичка намена: стоковни куќи, трговски и услужни центри, самопослуги со површина од најмалку 400 м², пазар, кафе-бар, кафеана и ресторан со најмалку 80 места за седење, диско клуб и ноќен клуб со површина од најмалку 400 м², туристички информативен центар, канцеларија на туристичка заедница со површина од најмалку 200 м², патничка агенција со површина од најмалку 200 м², слободно стоечка рецепција, објекти за наутички туризам, хотел (соба/TWC) со најмалку 50 соби, хотел со најмалку 50 соби со заеднички санитарни единици, туристичка населба со најмалку 50 апартамани, камп за најмалку 500 гости, ресторан покрај магистрален и регионален пат, хотел со посебна ознака - мотел покрај магистрални и регионални патишта, трговско-угостителски содржини во состав на бензинските пумпни станици и сл.;

2. Објекти за поштенска и/или телекомуникациска намена: поштенска сала за работа со странки со најмалку три шалтери или пултови за ист тип на работење, телекомуникациски центар за давање на услуги на корисниците со најмалку три шалтери или пултови за ист тип на работење, објекти во кои се нудат телекомуникациски услуги на телефонирање, факсирање и сл. со најмалку три уреди;

3. Објекти за давање на услуги во промет со пари и други финансиски услуги: деловни банки со најмалку три шалтери или пултови за ист тип на работење, експозитура на финансиска агенција со најмалку три шалтери или пултови за ист тип на работење и сл.;

4. Објекти на администрација и слична намена: објекти на администрацијата на единиците на локалната самоуправа и/или државната управа, објект на Владата на Републиката Македонија, објект на Собранието на Република Македонија, објекти на судовите, административна канцеларија на правно лице со јавни овластувања и други правни лица (Државно правобранителство на Република Македонија, Јавно обвинителство на Република Македонија, Народен правобранител на Република Македонија) и сл.;

5. Објекти за здравствено-социјална и рехабилитациона намена: простории на службата за социјално-здравствени услуги, аптека и продавница за ортопедски помагала, аптека и продавница за ортопедски помагала со најмалку три шалтери или пултови за ист тип на работење, амбуланта, здравствен дом, болница, лекувалиште, затворен базен во лекувалиште, отворен базен во лекувалиште, бањски лекувалишта, јавна бања, дом за стари и немоќни лица со најмалку 20 соби со за-

еднички санитарни единици, дом за стари и немоќни лица од хотелски тип (соба/TWC) со најмалку 20 соби, дом за стари лица од апартмански тип со најмалку 20 апартмани, јавна кујна и сл.;

6. Објекти во кои почесто престојуваат лица со инвалидитет: објекти во кои се наоѓа деловна просторија на сојузот, друштвото и/или здруженијата на лицата со инвалидитет, установи за воспитување и образование на лицата со инвалидитет, установи за рехабилитација, установи за сместување на лицата со инвалидитет и сл.;

7. Објекти за предучилишно и училишно образование: детски градинки, основно и средно училиште, установа за образование на возрасни лица, факултет, ученички студентски дом со најмалку 50 соби со заеднички санитарни единици, ученички студентски дом од хотелски тип (соба/TWC) со најмалку 50 соби, студентски апартмански населби со најмалку 50 апартмани и сл.;

8. Објекти за културна намена: универзитетска библиотека, културен центар, конгресен центар, музеј, галерија, изложбен простор со површина од најмалку 300 м², кино-сали со најмалку 100 места за публика, театар со најмалку 100 места за публика и концертна сала со најмалку 100 места за публика и сл.;

9. Објекти за сообраќајна намена: аеродром, автобуска и железничка станица, автобуска и трамвајска постојка, железнички перон, пристанишна зграда кај бродските и траектните пристаништа, бензинска пумпна станица, јавно паркиралиште, јавна гаража со капацитет од најмалку 300 возила, одмаралиште (видиковец) покрај магистрален и регионален пат и сл.;

10. Објекти за спортска и рекреативна намена: спортски терен, спортска сала со најмалку 100 места во гледалиштето и сл.;

11. Објекти со забавна намена: забавен парк, зоолошка градина, ботаничка градина и сл.;

12. Објекти за верска и сакрална намена: црква, катедрала, џамија, обредна сала, објекти во кои се сместени верските поглавари, мртвечница, крематориум, гробишта и сл.;

13. Објекти за издржување на казни: завод за воспитување, казнено-поправен дом, истражен затвор и сл.;

14. Простори и површини за јавна намена: пешачки плоштад, улица, патека во парк, детско игралиште, шеталиште, надвозник, подвозник и пешачки мост, пешачки премин и сл.;

15. Објекти за останати намени: саемски и изложбен центар, парк на технологијата, јавно WC, објекти во кои треба да има изведено најмалку четири WC единици за јавна употреба, јавно засолниште и сл.

(3) Објекти за станбена и станбено-деловна намена се:

1. Станбена зграда со најмалку 10 станови, исклучиво за станбена намена;

2. Станбено-деловна зграда со мешовита - станбена и друга намена, која има најмалку 10 станови.

(4) Кога во објект од станбена намена се предвиди или пренамени простор за јавна или деловна намена тогаш на тој објект, во зависност од видот на дејноста која се обавува во тој простор, се применуваат одредбите од став (3) на овој член.

Член 6

(1) Под услови за употреба на помагала на лицата со инвалидност (во натамошниот текст: услови за употреба на помагала) се подразбираат:

- простор потребен за движење со инвалидска количка;
- простор потребен за употреба на стап, патерици и одалки;
- простор потребен за употреба на бел стап и кучеводич.

(2) Доколку за одреден објект не се предвидени елементи на пристапност, техничкото решение за објектот треба да ги задоволи условите за употреба на помагало.

Член 7

(1) Елементи на пристапност се:

А. елементи на пристапност за совладување на висински разлики;

Б. елементи на пристапност за независно (самостојно) живеење; и

В. елементи на пристапност за независно (самостојно) движење во јавниот сообраќај.

(2) Елементите на пристапност се применуваат со одбирање на најповолното решение во однос на намената и другите карактеристики на објектот.

Член 8

(1) Пристапната релјефна површина, релјефната линија на водење, релјефната линија за предупредување и/или релјефното поле за предупредување се изведуваат со релјефна обработка со висина од 5 мм. на начин кој нема да го отежнува движењето со инвалидска количка, да биде препознатлива на допир на стопалото или белиот стап, да не задржува вода, снег и нечистотија и лесно да се одржува.

(2) Најмалите димензии на релјефната површина и местата на кои е задолжителна нејзината примена, се одредува во зависност од секој елемент на пристапност согласно овој правилник.

Член 9

За потребата од совладување на висински разлики во просторот во кој се движат лицата со инвалидитет и со смалена подвижност елементи на пристапност се: рампи, скалишта, лифтови, вертикална подигачка платформа и косо подигачка склоплива платформа.

Член 10

(1) Рампата се користи како елемент за пристапност за потребите од совладување на висински разлики исклучиво до 120 см., во внатрешниот или надворешниот простор. Рампата, независно дали се наоѓа во внатрешен или надворешен простор, треба да биде изведена од материјали кои спречуваат секако лизгање.

(2) Рампата треба да има:

- дозволено наосување исклучиво до 1 : 20 (5%);
- светла ширина од најмалку 120 см. во надворешниот простор, односно најмалку 90 см. во внатрешниот простор;
- на секои 6,00 м. должина на рампата да има подест за одмор со најмала должина од 150 см.;

- изведена ограда со ракофати на незаштитените места;

- ракофати со дијаметар од 4 см., обликувани на начин да можат да се опфатат со дланката, поставени на две височини - од 60 см. и од 90 см., продолжени во однос на настапната плоча од рампата за 30 см., со заоблен завршеток;

- на оградата на рампата која се наоѓа во надворешниот простор, ракофатот да биде изведен од материјал кој не е осетлив на термички промени;

- ограда со исполна од стакло треба да биде видлива и обележена со ознаките за пристапност; и

- сликовит приказ на ознаките според слика 1.5, 1.7 и 1.8 од прилогот на овој правилник.

(3) По исклучок од став (1) на овој член, во надворешен простор, кога за тоа не постојат услови, за потребите од совладување на висински разлики поголеми од 120 см., може да се предвиди рампа согласно став (2) на овој член.

Член 11

Скалиштето треба да има:

- височина на скапило од најмногу 15 см.;

- ширина на газиштето од најмалку 33 см.;

- светла ширина на скапилен крак во внатрешен простор од најмалку 110 см.;

- светла ширина на скапилен крак во надворешен простор од најмалку 120 см.;

- раб на газиштето кој ќе биде обработен со материјал кој ќе спречи лизгање и да биде визуелно контрастен во широчина од најмалку 2 см.;

- ракофати на заштитната ограда на скапиштето кои ќе бидат изведени во континуитет по целата должина, а на почетокот и на крајот од скапиштето да бидат продолжени во однос на настапната плоча од скапиштето за 30 см., со заоблени завршетоци;

- ракофати на оградите од скапиштето кои ќе бидат изведени на начин кој ќе овозможи да биде опфатен со дланката;

- ракофати на оградите од скапиштето во надворешен простор кои ќе бидат изведени од материјал кој не е осетлив на термички промени;

- на скапилен крак со широчина од 250 см. и повеќе треба да биде изведен со средишен ракохват;

- пред првото и после последното скапило треба да биде изведено релјефно поле на предупредување со широчина од 40 см. преку целата широчина на скапиштето, со релјефна површина опишана во членот 8 од овој правилник.;

- ограда со исполна од стакло треба да биде видлива и обележена со ознаките за пристапност; и

- сликовит приказ на ознаките според слика 1.2., 1.3., 1.5., 1.6. и 1.9 од прилогот на овој правилник.

Член 12

(1) Лифтот се применува како елемент на пристапност за потребите од совладување на висински разлики поголеми од 120 см. во внатрешен или надворешен простор.

(2) Лифтот треба да има:

- внатрешни димензии од најмалку 110 x 140 см.;

- врата со широчина на светлиот отвор од најмалку 90 см., која треба да биде лизгачка или да се отвара на надвор во однос на кабината на лифтот;

- повикувачка и управувачка табла на која командните копчиња ќе бидат контрастно изведени, со релјефно препознатливи броеви на катовите и со други информации на брајова азбука;

- ракофат во лифтот кој ќе биде на височина од 90 см.;

- најава на катовите која треба да биде визуелно-светлосна и звучна; и

- сликовит приказ на ознаките според слика 1.2., 1.3., 1.4. и 1.10. од прилогот на овој правилник.

(3) Кога лифтот се наоѓа во јавен или деловен објект од членот 5, став (2), точки 5 и 6 од овој правилник, лифтот треба да има и говорно најавување на катовите.

(4) Од влезната врата на објектот до лифтот треба да има релјефна линија на водење со широчина од најмалку 40 см., со релјефна обработка.

(5) Кога совладувањето на висинските разлики се решаваат со повеќе лифтови, тогаш најмалку еден лифт треба да биде согласно одредбите на став (2) од овој член.

Член 13

(1) Вертикалната подигачка платформа се применува како елемент на пристапност за потребите од совладување на висински разлики поголеми од 120 см. во внатрешен или надворешен простор, кога истото не може да се реши со лифт или со друг елемент на пристапност пропишан со овој правилник.

(2) Вертикалната подигачка платформа треба да има:

- настапна површина од најмалку 110 x 140 см.;

- бочни страни на платформата затворени до височина од 120 см.;

- влезна врата со широчина на светол отвор од најмалку 90 см., која треба да биде лизгачка или да се отвара спрема надвор; и

- сликовит приказ на ознаките според слика 1.11. од прилогот на овој правилник.

Член 14

(1) Косо подигачката склоплива платформа се применува како елемент на пристапност за потреби од совладување на висински разлики поголеми од 120 см. во внатрешен или надворешен простор, кога истото не може да се реши со лифт или друг елемент на пристапност утврден со овој правилник.

(2) Косо подигачката склоплива платформа се поставува на бочните скапишни сидови или скапишна ограда, која се води по целата должина.

(3) Косо подигачката платформа треба да има:

- настапна површина од најмалку 90 x 100 см.;

- бочна подна преклопна заштита со височина од 20 см. и преклопен заштитен ракофат; и

- сликовит приказ на ознаките според слика 1.12. од прилогот на овој правилник.

Член 15

Елементи на пристапност за независно (самостојно) живеење се: влезен простор, комуникации, WC, бања, кујна, соба, училница, работен простор, стан, кафеана и ресторан, кабина за пресоблекување, туш кабина, влез во вода на плажа и на базен, место во гледалиште, телефон, текстофон, факс, банкомат, електрични инсталации (домофон, прекинувач за светло и свонче, утикачи во кујна, останати утикачи, главна плоча за електрична инсталација), кваки на врати и прозорци, шалтер, пулт, индуктивен чвор или трансмисиски обрач, огласно пано, ориентациски план за движење во објектите и сл.

Член 16

(1) Влезниот простор во објектите е влез до кој се доаѓа директно од јавната пешачка површина или со помош на елементите на пристапност за совладување на висинските разлики.

(2) Влезниот простор треба да има:

- еднокрилна врата со ширина на светлиот отвор од најмалку 110/210 см., или двокрилна врата со ширина на светлиот отвор од најмалку 2x90/210 см., која е лизгачка или која се отвара на надвор;
- пристапна квака согласно одредбите на членот 30 од овој правилник;
- праг на вратата кој не е повисок од 2 см.;
- стругач и чистач за чевли изведен од материјал кој не се собира, вградени во висина на подот;
- изведена клизна врата со ширина на светлиот отвор од најмалку 90 см., во случај кога главната влез-на врата е кружна;
- ознака за смерот на отварање на вратата;
- видливи ознаки поставени на височина од 90 до 160 см., во случај кога влезната врата и преградните сидови на влезниот простор се изработени од стаклени површини поголеми од 1,5 м², без пречки;
- ветробран со должина од 240 см.;
- пролаз со полукружна ограда со светла ширина од најмалку 90 см., кај усмерувачките влезови;
- осветлување на ниво од 200 lux;
- електрични инсталации изведени во согласност со одредбите на членот 29 од овој правилник; и
- сликовит приказ на ознаките според слика 1.2., 1.3., 1.6. и 1.13 од прилогот на овој правилник.

Член 17

Комуникациите треба да бидат со:

- ширина на ходникот од најмалку 150 см.;
- површини по кои се оди на исто ниво;
- површини по кои се оди, а кои не се на исто ниво, меѓусебно поврзани со елементи за пристапност за совладување на висински разлики согласно овој правилник;
- врати на комуникациите изведени без праг, со светла ширина на отворот од најмалку 90 см.;
- врати со пристапна квака според одредбите на членот 30 од овој правилник;
- влезната врата која од комуникациите водат во други простори и простории, станови и сл. треба да бидат изведени со праг кој нема да биде повисок од 2 см.;

- видливо поставени ознаки на височина од 90 до 160 см., во случај кога влезната врата и преградните сидови на комуникациите се изработени од стаклени површини поголеми од 1,5 м², без пречки;

- осветлување на ниво од 100 lux;
- растојание помеѓу оградите од најмалку 90 см., на местата каде движењето се усмерува со огради;
- инсталациска и друга опрема поширока од 10 см. треба да биде вградена и/или поставена во ниши на сидовите (противпожарни апарати, противпожарни црева и млазници);
- електрични инсталации согласно одредбите на членот 29 од овој правилник;
- ознаки на комуникациите поставени во распон на височина од 120 до 160 см.; и
- сликовит приказ на ознаките според слика 1.1., 1.2., 1.3., 1.6. и 1.8. од прилогот на овој правилник.

Член 18

(1) WC-^{то} треба да има:

- врата со ширина на светлиот отвор од најмалку 90 см. која се отвара на надвор;
- пристапна квака согласно одредбите на членот 30 од овој правилник;
- вграден механизам за отварање на вратата од надвор во случај на повик за помош;
- електрични инсталации изведени согласно член 29 од овој правилник;
- WC шолја заедно со даска за седење со височина од 45 до 50 см.;
- до WC шолјата да бидат вградени два држачи за раце со должина од 90 см., поставени на сид на височина од 80 до 90 см. од површината на подот;
- најмалку еден држач за рацете, кој треба да биде преклопен и тоа оној од пристапната страна на WC шолјата, а другиот може да биде фиксно прицврстен на подот;
- раздалеченоста на предниот раб на WC шолјата од сидот треба да биде најмалку 65 см.;
- уредот за пуштање на вода од WC казанчето треба да биде поставен на височина од 70 см. од површината на подот или да биде изведено сензорско пуштање на вода во WC шолјата;
- конзолен мијалник со ширина од најмалку 50 см., поставен на височина од 80 см., со сифон сместен во сид или покрај сидот;
- славина - еднорачна мешалка или вградено сензорско отварање и затварање на водата;
- ширина на слободен простор пред WC шолјата од најмалку 90 см.;
- ширина на слободен простор пред мијалникот од најмалку 90 см.;
- слободен простор за завртување на инвалидска количка во радиус од најмалку 150 см.;
- закосено огледало чиј долен раб ќе биде поставен на височина од 100 см.;
- закачалка за облека поставена на височина од 120 см.;

- алармен уред со прекинувач на притисок или на врвца за повлекување, поставен на височина од 60 см.;

- друга опрема достапна од инвалидска количка, која нема да пречи на движењето, прицврстена на сид, изведена контрастно во однос на подот и сидовите;

- во случај кога WC-^{то} е во јавна употреба, треба да има посебен влез, издвоен од машките и женските санитарни групи;

- од влезната врата на објектот до вратата на јавното WC, да биде изведена тактилна линија на водење во широчина од најмалку 40 см., изведена рељефно со жлебови поставени во правец на движењето; и

- сликовит приказ на ознаките според слика 1.14. од прилогот на овој правилник.

(2) WC-^{то} во состав на пристапен стан и во состав на соба и/или апартман во објектите (хотел, ученички и студентски дом, дом за стари и изнемоштени лица и сл.) треба да ги исполнува условите од став (1) на овој член, освен условите пропишани со алинеите 1, 3, 19, 20 и 21. Влезната врата на таквото WC треба да биде со широчина на светлиот отвор од најмалку 80 см.

Член 19

(1) Бањата треба да има:

- када со височина на горниот раб од најмногу 50 см. и/или простор за туширање изведен без преграда со големина од најмалку 90 x 90 см.;

- дигалка за када, освен во случаите кога покрај кадата се поставува и простор за туширање;

- држач за раце поставен на височина од 80 до 90 см. од површината на подот, односно држач покрај просторот за туширање поставен на височина од 75 см.;

- водоотпорно седиште поставено на височина од 45 до 50 см., во просторот за туширање;

- сета опрема достапна од инвалидска количка која не смета на движењето, прицврстена на сид, изведена контрастно во однос на подот и сидовите;

- опрема пропишана за пристапно WC според одредбите на член 18 од овој правилник и тоа: мијалник, огледало, славина, закачалка за облека, алармен уред, WC шолја и уред за пуштање на вода (оваа опрема е задолжителна доколку бањата е предвидена со WC во ист простор);

- врата со широчина на светлиот отвор од најмалку 80 см.;

- врата со широчина на светлиот отвор од најмалку 90 см. доколку во бањата се влегува од јавна комуникација (на пример во болниците, лекувалиштата и сл.);

- врата и прозорци со пристапни кваки согласно член 30 од овој правилник;

- електрични инсталации изведени согласно член 29 од овој правилник; и

- сликовит приказ на ознаките според слика 1.14. и 1.15. од прилогот на овој правилник.

(2) Во објектите од здравствено-социјална и рехабилитатска намена, како и во објектите кои почесто ги користат лицата со инвалидност, кадата треба да биде достапна од три страни.

Член 20

Кујната треба да има:

- слободна работна површина во должина од најмалку 90 см.;

- работна, грејна површина и садопер конзолно изведени, со длабочина на пристапот од најмалку 50 см., со горен раб на височина од најмногу 85 см.;

- висечки елементи поставени со долниот раб на височина од 120 см. од површината на подот;

- долни елементи на извлекување;

- слободен простор за користење на кујнските елементи и вртење на инвалидската количка со радиус од најмалку 150 см.;

- простор за движење околу мебелот со широчина од најмалку 120 см.;

- влезна врата со широчина на светлиот отвор од најмалку 80 см.;

- врата и прозорци со пристапни кваки согласно член 30 од овој правилник;

- електрични инсталации изведени согласно член 29 од овој правилник; и

- сликовит приказ на ознаките според слика 1.1 од прилогот на овој правилник, во случаите кога пристапната кујна се наоѓа надвор од станот/апартманот (на пример во камп и сл.).

Член 21

Собата, училницата и работниот простор треба да имаат:

- слободен простор за завртување на инвалидска количка во просторијата со најмал радиус од 150 см.;

- простор за движење околу мебелот со широчина од најмалку 120 см.;

- работна маса, конзолно изведена, така да горната површина биде на височина од најмногу 85 см., со длабочина на пристапот од најмалку 50 см.;

- влезна врата на училницата и работниот простор да биде со широчина на светлиот отвор од најмалку 90 см., а на собата најмалку 80 см.;

- врата и прозорци со пристапни кваки согласно член 30 од овој правилник;

- електрични инсталации изведени согласно член 29 од овој правилник; и

- сликовит приказ на ознаките според слика 1.1 од прилогот на овој правилник, освен собата во состав на стан/апартман.

Член 22

(1) Станот треба да ги содржи елементите на независно (самостојно) живеење според членовите 18, 19, 20, 21, 29 и 30 од овој правилник, заради што до него треба да биде осигурен пристап од јавната пешачка содржина, по правило низ главниот влез на објектот, со примена на најпогодните решенија на пристапност за совладување на висински разлики согласно одредбите на членовите 10, 11, 12, 13 и 14 од овој правилник.

(2) Кога во објектот во кој се наоѓа пристапен стан, планиран е гаражен простор, од гаражниот простор до станот треба да се предвиди комуникација според одредбите на членот 17 од овој правилник.

(3) Едноставно прилагодлив стан, по правило се гради во приземјето на објектот, односно на катот од кој е најлесно да се осигури сигурен простор во случај на опасност.

(4) Освен условите од став (1) на овој член, станот треба да има:

- влезна врата со широчина на светлиот отвор од најмалку 110 см.;
- останатите врати во станот да бидат со широчина на светлиот отвор од најмалку 80 см.;
- врата и прозорци со пристапни кваки согласно член 30 од овој правилник;
- електрични инсталации изведени согласно член 29 од овој правилник;
- заоблени прагови, не повисоки од 2 см.;
- ходници со широчина од најмалку 120 см.; и
- сликовит приказ на ознаките според слика 1.1 од прилогот на овој правилник.

(5) При проектирањето и изградбата на градбите од членот 5, став (3) на овој правилник, на секои десет станови треба да се обезбеди еден едноставно прилагодлив стан. Вкупниот број на едноставно прилагодливи станови во објектот, се одредува со заокружување на вкупниот број на станови на првата повисока десетка.

(6) Како едноставно прилагодлив стан се смета станот кај кој може да се исполнат условите од ставовите (1), (2), (3) и (4) на овој член, со преправки кои нема да влијаат на доверливоста на објектот и/или важните предуслови за објектот. Техничкото решение на едноставен прилагодлив стан треба да биде прикажано во проектот за градбата.

(7) При проектирањето и изградбата на туристичките населби со најмалку 50 апартамани, домовите за стари и изнемоштени лица со апарتمانски тип со најмалку 20 апартамани и студентските апарتمانски населби со најмалку 50 апартамани, треба да има задоволителен број на пристапни апартамани и тоа по еден пристапен апартамент за минималниот број на апартамани, а потоа по еден на секои следни дваесет апартамани. Вкупниот број на прилагодливи пристапни апартамани се одредува со заокружување на првата повисока десетка.

Член 23

(1) Кафеаната и ресторанот треба да ги содржат елементите на пристапност од членот 16 за влезниот простор, од членот 17 за комуникациите и од членот 18 за WC од овој правилник.

(2) Освен условите од ставот (1) на овој член, кафеаната и ресторанот треба да имаат:

- обезбеден простор за движење помеѓу масите, столите и другите вертикални пречки со широчина од најмалку 100 см., за најмалку 20% од вкупната употреблива корисна површина на кафеаната и ресторанот, која е наменета на корисниците на просторот;
- шанк и маси, конзолно изведени, така што горната површина ќе биде на височина од 85 см. и со длабочина на пристапот од најмалку 50 см., за најмалку 20% од тој инвентар;
- завршна обработка на сидовите, подовите и вратите изведена контрастно;

- подна облога од цврст материјал, кој не го отежнува движењето на инвалидската количка;

- поставена воочлива ознака на височина од 90 до 160 см., во случај кога вратите и преградните сидови на кафеаната и ресторанот се изведени од стаклени површини поголеми од 1,5 м², без пречки;

- врата со пристапна квака согласно член 30 од овој правилник и квака со боја која ќе биде во контраст со подлогата на вратата; и

- сликовит приказ на ознаките според слика 1.13. и 1.16. од прилогот на овој правилник.

Член 24

(1) Кабината за пресоблекување треба да има:

- димензии од најмалку 160 x 210 см.;
- врата со пристапна квака согласно членот 30 од овој правилник, со широчина на светлиот отвор од најмалку 90 см. која се отвара на надвор;
- закачалка за облека на височина од 120 см.;
- клупа на преклопување, поставена на височина од 45 до 50 см.; и
- сликовит приказ на ознаките според слика 1.1. од прилогот на овој правилник.

(2) Во објектите, кои согласно член 44 од овој правилник треба да содржат кабина за пресоблекување, треба да се изведат 10% пристапни кабинини од вкупниот број на кабинини, но не помалку од една.

Член 25

(1) Туш кабината треба да има:

- димензии во основа од најмалку 230 x 230 см.;
- врата со пристапна квака согласно член 30 од овој правилник, со широчина на светлиот отвор од најмалку 90 см., која ќе се отвара кон надвор;
- соодветни електрични инсталации согласно член 29 од овој правилник;
- површина на просторот под тушот од најмалку 90 x 90 см., изведена без прагови, со нагиб за одвод на водата;
- еднорачна славина или славина со вграден сензор;
- алармен уред со прекинувач на притисок или врвца за повлекување на височина од 60 см.;
- закачалка за облека поставена на височина од 120 см.;
- држач за сапун поставен на височина од 90 см.;
- сликовит приказ на ознаките според слика 1.15. од прилогот на овој правилник.

(2) Во градбите кои согласно член 44 на овој правилник треба да содржат туш кабина, треба да се изведат најмалку 10% пристапни кабинини, сметајќи од вкупниот број на кабинини, но не помалку од една.

Член 26

(1) Влезот во вода на плажа и на базен треба да има пристапна рампа, која доаѓа до дното на длабочина од 60 - 80 см. во однос на средното ниво на површината на водата (море, езеро, река, базен).

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, на плажите во лекувалиштата и базените каде што не може да се обезбеди пристапност со пристапен влез, таков влез може да се овозможи со подвижен стол, со лифт и/или со елементи на пристапност за совладување на висински разлики.

(3) Покрај влезот во вода од ставот (1) на овој член, треба да се постави и сончалиште со најмали димензии од 90 x 200 см. и височина од 50 см. за лицата со телесни оштетувања. Задолжителниот број на сончалишта изнесува 1% од вкупниот број на сончалишта на плажата/базенот, но не помалку од едно.

(4) Пристапниот влез во вода на плажа и на базен, означен е со ознаката за пристапност според сликата 1.17. од прилогот на овој правилник.

Член 27

(1) Местото во гледалиште треба да има димензии од најмалку 90 x 140 см. и да биде означено со ознака за пристапност според слика 1.20. од прилогот на овој правилник.

(2) Задолжителниот број на пристапни места во гледалиштето, се пресметува според вкупниот број на места за седење и тоа:

- од 100 до 300 места за седење - се изведуваат најмалку две пристапни места;
- од 301 до 1.000 места за седење - се изведуваат најмалку 2% пристапни места;
- од 1.001 и повеќе - се изведуваат најмалку 1% пристапни места.

Член 28

(1) Телефонот, текстофонот, телефаксот и банкоматот треба да ги исполнуваат следните услови:

- телефонот со горната површина и копчињата да биде поставен на височина од 120 см. од нивото на подот, а слушалката на височина на дофат на раката - 100 см.;
- текстофонот, телефаксот и банкоматот да бидат поставени така што долниот раб ќе биде на височина од 70 см. од нивото на подот;
- уредите да бидат поставени на начин што ќе овозможи користење на сите функции на истите од инвалидска количка;
- да има сликовит приказ на ознаките според слика 1.2., 1.3. и 1.4., за пристапен телефон 1.18. и за пристапен текстофон, телефакс и банкомат и според слика 1.19 од прилогот на овој правилник.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, пристапен телефон, текстофон, телефакс и банкомат за слепи лица и лица со оштетен вид, за глуви лица и лица со оштетен слух, се поставени на вообичаената височина.

(3) Кога уредите од ставот (1) на овој член се наоѓаат внатре во објектот, пристапни за слепите лица и лицата со оштетен вид се ако од влезната врата до уредот е поставена релјефна линија за водење со широчина од најмалку 40 см. со релјефна површина и со жлебови во правецот на движење.

Член 29

- (1) Електричната инсталација треба да има:
- домофон поставен на височина од 120 см. со светлосна ознака;
 - прекинувачи за светло и свонче поставени на височина од 90 до 120 см.;
 - штекери во пристапната кујна поставени непосредно над работната површина;

- останати штекери поставени на височина од 90 до 120 см.; и

- главна плоча за електрична инсталација поставена со горниот раб на височина од 90 до 120 см.

(2) Целокупната електрична инсталација треба да биде изведена во контраст со подлогата на сидот.

Член 30

(1) Кваките на вратите и прозорците треба да бидат примерно обликувани, поставени на височина од 90 см. за врата, а за прозорец кваката или механизмот за отварање да биде поставен на височина од 90 до 120 см.

(2) Ракувањето со кваката за придвижување на механизмот за отварање и затварање на врата/прозорец од ставот (1) на овој член треба да биде лесно.

Член 31

(1) Шалтерот за лицата со инвалидска количка треба да има:

- горна површина на височина од 85 см., конзолно поставена, со длабочина на пристапот од најмалку 50 см.; и
- сликовит приказ на ознаките според слика 1.23. од прилогот на овој правилник.

(2) Пристапниот шалтер за глувите лица, лицата со оштетен слух, за слепите лица и лицата со оштетен вид треба да има:

- комуникациско помагало;
- релјефна линија за водење со широчина од најмалку 40 см. со релјефна површина и со жлебови во правецот на движење од влезната врата на објектот до шалтерот; и
- сликовит приказ на ознаките според слика 1.2., 1.3., 1.4., 1.6. и 1.21. од прилогот на овој правилник.

(3) Кога во просторијата се наоѓаат три или повеќе шалтери од исти тип на работење, еден од трите шалтери треба да ги исполнува условите за пристапност за лицата во инвалидска количка, а еден за глувите лица, лицата со оштетен слух, за слепите лица и лицата со оштетен вид.

(4) Кога со посебни прописи кои ја уредуваат заштитата во работењето со готови пари и скапоцености се одредни услови за изведување на шалтери, пристапниот шалтер треба да ги исполни и условите од тој пропис.

Член 32

(1) Пултот за лицата со инвалидска количка, треба да биде:

- изведен наблиску до просторот и/или просторијата во која се дава услугата;
- поставен со горниот раб на височина од 80 см.;
- конзолно обликуван со длабочина на пристапот од најмалку 50 см.;
- со обезбеден пристап од најмалку 120 см.; и
- означен со ознака за пристапност според слика 1.23. од прилогот на овој правилник.

(2) Пристапниот пулт за глувите лица, лицата со оштетен слух, за слепите лица и лицата со оштетен вид се изведува со вообичаената височина, кој треба кој има:

- комуникациско помагало;

- релјефна линија за водење со ширина од најмалку 40 см. со релјефна површина и со жлебови во правецот на движење од влезната врата на објектот до пултот;

- сликовит приказ на ознаките според слика 1.2., 1.3., 1.4., 1.6. и 1.21. од прилогот на овој правилник.

(3) Кога во просторијата се наоѓаат три или повеќе пултови од исти тип на работење, еден од трите шалтери треба да ги исполнува условите за пристапност за лицата во инвалидска количка, а еден за глувите лица, лицата со оштетен слух, за слепите лица и лицата со оштетен вид.

Член 33

(1) Индуктивен чвор или трансмисиски обрач се вградува во просторија со површина поголема од 500 м², односно во просторија која истовремено може да ја користат повеќе од 100 лица и во која говорот се репродуцира со помош на звучник.

(2) Просторијата во која е поставен индуктивен чвор или трансмисиски обрач се означува со ознаката за пристапност според слика 1.22. од прилогот на овој правилник.

Член 34

(1) Огласното пано треба да биде поставено со својот долен раб на височина од 120 до 160 см.

(2) Огласното пано се означува со ознаката за пристапност според слика 1.24. од прилогот на овој правилник.

Член 35

Ориентацискиот план за движење во објектот треба да биде изработен релјефно и треба да:

- биде поставен хоризонтално или приближно хоризонтално на височина од најмногу 90 см., односно вертикално или приближно вертикално со височина на горниот раб од најмногу 180 см.;

- биде поставен на влезот во објектот;

- содржи информации напишани со брајовата азбука;

- биде поставена релјефна линија за водење со ширина од најмалку 40 см. со релјефна површина и со жлебови во правецот на движење од влезната врата на објектот до ориентацискиот план ; и

- биде означен со ознаката за пристапност според слика 1.2. и 1.3. од прилогот на овој правилник.

Член 36

Елементи за пристапност за независно (самостојно) движење во јавниот сообраќај на лицата со инвалидска количка и лицата со намалена подвижност се: стојалиште и перон, паркиралишно место, јавна пешачка површина, семафор, пешачки премин, пешачки остров и раскрсница.

Член 37

(1) Стојалиштето и перонот треба да имаат:

- должина најмалку колку и должината на превозното средство (автобус, трамвај или воз) кое застанува на стојалиштето, односно перонот и со ширина од најмалку 200 см.;

- височина на пристапот на висинско ниво на првото скалило од превозното средство;

- релјефна линија на водење која треба да биде изведена по целата ширина на пристапот на стојалишта кои се наоѓаат во близина на некој објект во кој почесто престојуваат лица со инвалидност; и

- поставена релјефна линија за предупредување со ширина од 20 см., релјефно обработена со жлебови поставени во правецот на движење на возот, на оддалеченост од 80 см. од работ на перонот, по целата негова должина.

(2) На стојалиштата (автобус или трамвај) во населените места каде што е изведен пристап кон превозното средство, треба да биде изведена релјефна линија за водење со ширина од најмалку 40 см. и должина од 150 см., релјефно обработена со жлебови во правецот на движењето;

(3) По исклучок од ставот (1), алинеја 2 на овој член, височината на пристапот, кога во употреба се превозни средства со високо прво скалило, може да биде и понизок, но не понизок од 18 см. од првото скалило на превозното средство, ако со посебен пропис со кој се утврдуваат условите за изградба на градбите од железничката инфраструктура не е поинаку определено.

Член 38

Паркиралишното место треба да има:

- паркиралишно место за еден автомобил со димензии 370 x 500 см., кога се наоѓа во низа на паркиралишни места и со обезбеден услов за совладување на висинските разлики;

- паркиралишно место за два автомобили со димензии 590 x 500 см., кога се наоѓа во низа на паркиралишни места, со обезбеден простор помеѓу автомобилите од 150 см. и со обезбеден услов за совладување на висинските разлики;

- излез од паркиралишното место на пристапен простор осигуран со коси ивичници со накусување најмногу до 10% и ширина од најмалку 120 см.;

- површина на паркиралишното место изведена од материјал кој нема да го отежнува движењето на инвалидската количка; и

- сликовит приказ на ознаките според слика 1.25. од прилогот на овој правилник.

Член 39

(1) Јавната пешачка содржина треба да биде:

- подигната во однос на коловозот со прирабник со височина од најмалку 3 см., изведена со типски елементи, а кога е во ниво со коловозот да биде разделена со ограда;

- со ширина од најмалку 150 см.;

- поврзана со останатите пешачки површини без препреки; и

- заштитена од улицата со ограда со височина од 90 см. кога се наоѓа во подрачје со зајакнато пешачко движење (навала на луѓе).

(2) Различните нивоа на јавните пешачки површини меѓусебе се поврзуваат со соодветни елементи на пристапност за совладување на висински разлики според овој правилник.

(3) Кога различните нивоа на јавните пешачки површини од ставот (2) на овој член се поврзани со пристапен лифт или со пристапна вертикална подигачка платформа, треба да се поврзани и со пристапно скалиште.

(4) Целокупната комунална и урбана опрема (клупи, маси, знаци, канделабри за улично осветлување, корпи за отпадоци, држачи за велосипеди, реклатни панела и сл.) треба да се поставува покрај работ на јавната пешачка површина, така што нема да претставува претпрека за слепите лица и лицата со оштетен вид.

(5) Целокупната испакната комунална опрема закачена на сидовите од објектите покрај јавната пешачка површина која се наоѓа на височина од 70 до 220 см. и чије испакнување е поголемо од 10 см., треба да биде изведена со својата полна должина и широчина се до јавната пешачка површина или означена на начин што пешачката површина под нив ќе се зголеми за 3 см. во однос на околиното ниво.

(6) Кога покрај јавната пешачка површина се наоѓа велосипедска патека или паркиралиште, потребно е да се изведе разграничување со денивелација од најмалку 3 см. со зелена површина, типски елементи или сл.

Член 40

Семафорот треба да ги исполнува следните услови:

- семафор кој се наоѓа на премин преку улица која има повеќе од две сообраќајни ленти во исти смер треба да има релјефен план на преминување;

- семафор кој се наоѓа во подрачје каде се наоѓа објект во кој почесто престојуваат слепи лица и лица со оштетен вид, треба да има и звучна сигнализација;

- семафор на раскрсница, треба да има звучна сигнализација на семафорот во еден сообраќаен правец кој не се преклопува со звучната сигнализација поставена на семафорот за другиот сообраќаен правец;

- да има звучна сигнализација поставена на семафор која предупредува само на промена на светлото, а не и на интензитетот на сообраќајот на улицата; и

- точкаста дисперзија на звукот од звучната сигнализација поставена на семафорот, усмерена така да го повикува слепото лице или лицето со оштетен вид кое ја поминува улицата.

Член 41

(1) Пешачкиот премин треба да ги исполнува следните услови:

- преминот од нивото на тротоарот на нивото на улицата треба да биде осигуран со закосен рабник со најголем дозволен нагив од 10% и со широчина од најмалку 120 см.;

- на закосениот рабник треба да биде изведено релјефно поле за предупредување од чепаста структура која завршува на линијата паралелна со линијата на улицата и која е оддалечена од улицата за широчина на рабникот, но не помалку од 15 см.;

- во случај на минимална височина на тротоарот од 3 см., треба да биде изведено релјефно поле за предупредување од чепаста структура, со широчина од најмалку 40 см.; и

- во случај кога во функција е премин на улица надвор од раскрсница, на преминот треба да има релјефна линија на водење со широчина од најмалку 40 см., со жлебови поставени нормално на смерот на улицата, изведена до закосениот тротоар на преминот, а во должина од најмалку 110 см..

(2) Елементите на пристапност од ставот (1) на овој член се применуваат на соодветен начин на премините на сообраќајните, железничките, трамвајските или велосипедските патеки.

Член 42

Пешачкиот остров треба да ги исполнува следните услови:

- да биде изведен согласно член 41, став (1), алинеи 1, 2 и 3 од овој правилник;

- кога пешачкиот остров се наоѓа на ниво со коловозот или неговото ниво на местото на преминување се спушта на ниво на коловозот, тогаш тој на 15 см. од почетокот и на 15 см. пред крајот се означува со релјефни линии за предупредување, со жлебови нормални на правецот на движење, со широчина од најмалку 40 см. меѓусебно поврзани со релјефна линија на водење со жлебови поставени во правецот на движење со широчина од најмалку 40 см.;

- кога пешачкиот остров е подигнат во однос на нивото на коловозот, тогаш се изведува закосување според одредбите на членот 41, став (1), алинеи 1 и 2 од овој правилник; и

- кога пешачкиот остров на местото на преминување е спуштен на ниво на коловозот, а на подигнатиот дел има стојалиште за автобус или трамвај, задолжително се изведува закосување за пристап до стојалиштето, според одредбите на членот 41, став (1), алинеи 1 и 2 од овој правилник.

Член 43

(1) Раскрсницата треба содржи елементи на пристапен пешачки премин од членот 41 и пристапен пешачки остров од членот 42 на овој правилник.

(2) На раскрсницата која се наоѓа во подрачје од населеното место каде е сместен објект во кој почесто престојуваат слепи лица и лица со оштетен вид, пешачкиот премин треба да има пристапен семафор со звучна сигнализација и релјефна линија на водење со широчина од најмалку 40 см. со жлебови поставени нормално на улицата. Релјефната линија за предупредување е изведена до закосувањето на рабникот на преминот, во должина од најмалку 110 см..

(3) Кога раскрсницата не е возможно да се совлада во едно ниво, се изведуваат подвозници или надвозници, со примена на соодветни елементи на пристапност за совладување на висински разлики според одредбите на овој правилник.

Член 44

(1) Градбите со јавна и деловна намена треба да се проектираат и да бидат изведени, така што во зависност од својата намена, да содржат елементи на пристапност од наведените членови на овој правилник и тоа:

1. Објекти за трговија, угостителство и/или туристичка намена:

- стоковни куќи од членовите 16, 17, 18, 32, 34 и 35 од овој правилник;
- трговски и услужни центри од членовите 16, 17, 18, 32, 34 и 35 од овој правилник;
- самопослуги со површина од најмалку 400 м² од членовите 16, 17, 18 и 32 од овој правилник;
- пазар од членовите 16 и 17 од овој правилник ;
- кафе-бар, кафеана и ресторан со најмалку 80 места за седење од членовите 16, 17, 18 и 23 од овој правилник;
- диско клуб и ноќен клуб со површина од најмалку 400 м² од членовите 16, 17 и 18 од овој правилник;
- туристички информативен центар од членовите 16 и 17 од овој правилник ;
- канцеларија на туристичка заедница со површина од најмалку 200 м² од членовите 16 и 17 од овој правилник;
- патничка агенција со површина од најмалку 200 м² од членовите 16 и 17 од овој правилник;
- слободно стоечка рецепција од членовите 16 и 34 од овој правилник;
- објекти за наутички туризам од членовите 16, 17, 18, 19 (или 25) и 34 од овој правилник;
- хотел (соба/TWC) со најмалку 50 соби од членовите 16, 17, 19 (или 25+18), 21 и 34 од овој правилник;
- хотел со најмалку 50 соби со заеднички санитарни единици од членовите 16, 17, 19 (или 25+18), 21 и 34;
- туристичка населба со најмалку 50 апартмани од членовите 16, 17, 22 и 34 од овој правилник;
- камп за најмалку 500 гости од членовите 16, 17, 19 (или 25), 20 и 34 од овој правилник;
- ресторан покрај магистрален и регионален пат од членовите 16, 17 и 18 од овој правилник ;
- хотел со посебна ознака - мотел покрај магистрални и регионални патишта од членовите 16, 17 и 18 од овој правилник;
- трговско-угостителски содржини во состав на бензинските пумпни станици и сл. од членовите 16, 17 и 18 од овој правилник.

2. Објекти за поштенска и/или телекомуникациска намена:

- поштенска сала за работа со странки со најмалку три шалтери или пултови за ист тип на работење од членовите 16, 17 и 31 од овој правилник;
- телекомуникациски центар за давање на услуги на корисниците со најмалку три шалтери или пултови за ист тип на работење од членовите 16, 17 и 31 од овој правилник;
- објекти во кои се нудат телекомуникациски услуги на телефонирање, факсирање и сл. со најмалку три уреди од членовите 16, 17 и 28 од овој правилник.

3. Објекти за давање на услуги во промет со пари и други финансиски услуги:

- деловна банка со најмалку три шалтери или пултови за ист тип на работење од членовите 16, 17 и 31 од овој правилник;
- експозитура на финансиска агенција со најмалку три шалтери или пултови за ист тип на работење и сл. од членовите 16, 17 и 31 од овој правилник.

4. Објекти на администрација и слична намена:

- објекти во кои делуваат единиците на локалната и регионалната самоуправа и/или државната управа, објект на Владата на Република Македонија, објект на Собранието на Република Македонија, објекти на судовите, административна канцеларија на правно лице со јавни овластувања и други правни лица (Државно правобранителство на Република Македонија, Јавно обвинителство на Република Македонија, Народен правобранител на Република Македонија) и сл. од членовите 16, 17, 18, 34 и 35 од овој правилник.

5. Објекти за здравствено-социјална и рехабилитациона намена:

- простории на службата за социјално-здравствени услуги од членовите 16, 17, 18, 31, 33, 34 и 35 од овој правилник;
- аптека и продавница за ортопедски помагала од членот 16 од овој правилник;
- аптека и продавница за ортопедски помагала со најмалку три шалтери или пултови за ист тип на работење од членовите 16, 17, 31 (или 32) од овој правилник;
- амбуланта од членовите 16, 17, 18, 33 и 34 од овој правилник ;
- здравствен дом од членовите 16, 17, 18, 31, 33, 34 и 35 од овој правилник;
- болница од членовите 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 31, 34 и 35 од овој правилник;
- лекувалиште од членовите 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 31, 34 и 35 од овој правилник;
- затворен базен во лекувалиште од членовите 16, 17, 18, 24, 25, 26, 31 и 34 од овој правилник;
- отворен базен во лекувалиште од членовите 16, 17, 18, 24, 25, 26 и 34 од овој правилник;
- бањски лекувалишта од членовите 16, 17, 18, 24, 25, 26 и 34 од овој правилник;
- затворено бањско капаиште од членовите 16, 17, 18, 24, 25, 26, 31, 34 и 35 од овој правилник;
- јавна бања од членовите 16, 17, 18, 24 и 25 од овој правилник;
- дом за стари и немоќни лица со најмалку 20 соби со заеднички санитарни единици од членовите 16, 17, 18, 19 (или 25), 21, 31 и 34 од овој правилник;
- дом за стари и немоќни лица од хотелски тип (соба/TWC) со најмалку 20 соби од членовите 16, 17, 19 (или 25+18), 20, 21, 31 и 34 од овој правилник;
- дом за стари лица од апартмански тип со најмалку 20 апартмани од членовите 16, 17, 22, 31 и 34 од овој правилник;
- јавна кујна и сл. од членовите 16, 17, 18 и 34 од овој правилник.

6. Објекти во кои почесто престојуваат лица со инвалидитет:

- објекти во кои се наоѓа деловна просторија на сојузот, друштвото и/или здруженијата на лицата со инвалидитет од членовите 16, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 33, 34 и 35 од овој правилник;
- установи за воспитување и образование на лицата со инвалидитет од членовите 16, 17, 18, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35 од овој правилник;

- установи за рехабилитација, установи за сместување на лицата со инвалидитет и сл. од членовите 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34 и 35 од овој правилник.

7. Објекти за предучилишно и училишно образование:

- детски градинки од членовите 16 и 17 од овој правилник ;

- основно и средно училиште, установа за образование на возрастни лица, факултет од членовите 16, 17, 18, 21 и 34 од овој правилник;

- ученички студентски дом со најмалку 50 соби со заеднички санитарни единици од членовите 16, 17, 18, 19 (или 25), 20, 21 и 34 од овој правилник ;

- ученички студентски дом од хотелски тип (со-ба/TWC) со најмалку 50 соби од членовите 16, 17, 19 (или 25+18), 21 и 34 од овој правилник ;

- студентски апартмански населби со најмалку 50 апартмани и сл. од членовите 16, 17, 22 и 34 од овој правилник.

8. Објекти за културна намена:

- универзитетска библиотека од членовите 16, 17, 18, 32, 34 и 35 од овој правилник;

- културен центар од членовите 16, 17, 18, 34 и 35 од овој правилник;

- конгресен центар од членовите 16, 17, 18, 27, 33, 34 и 35;

- музеј, галерија, изложбен простор со површина од најмалку 300 м² од членовите 16, 17, 18, 32 и 34 од овој правилник;

- кино, театар и концертна сала со најмалку 100 места за публика и сл. од членовите 16, 17, 18, 27, 33 и 34;

9. Објекти за сообраќајна намена:

- аеродром од членовите 16, 17, 18, 31 (или 32), 33 и 34 од овој правилник;

- автобуска и железничка станица од членовите 16, 17, 18, 31 (или 32), 33, 34, 37 и 39 од овој правилник;

- автобуска и трамвајска постојка, железнички перон од членовите 34, 37 и 39 од овој правилник;

- пристанишна зграда кај бродските и траектните пристаништа од членовите 16, 17, 18, 31 (или 32) и 35 од овој правилник;

- одмориште (видиковец) покрај магистрален и регионален пат од членовите 18, 28, 38 и 39 од овој правилник;

- јавно паркиралиште од членот 38 од овој правилник;

- јавна гаража со капацитет од најмалку 300 возила од членовите 16, 17, 18 и 38 од овој правилник ;

- бензинска пумпна станица од членот 16 од овој правилник.

10. Објекти за спортска и рекреативна намена:

- спортски терен од членовите 16, 17, 18 и 24 од овој правилник;

- спортска сала со најмалку 100 места во гледалиштето и сл. од членовите 16, 17, 18, 24, 25, 27 и 34 од овој правилник.

11. Објекти со забавна намена:

- забавен парк од членовите 16, 17, 18, 34 и 39 од овој правилник;

- зоолошка градина, ботаничка градина и сл. од членовите 16, 17, 18, 34 и 39 од овој правилник.

12. Објекти за верска и сакрална намена:

- обредна сала од членовите 16, 17, 33 и 34 од овој правилник;

- верски центар од членовите 16, 17, 18, 21 и 34 од овој правилник.

13. Објекти за издржување на казни:

- завод за воспитување од членовите 16, 17, 18, 19, 21 и 31 од овој правилник;

- казнено-поправен дом, истражен затвор и сл. од членовите 16, 17, 18, 19, 21 и 31 од овој правилник.

14. Простори и површини за јавна намена:

- пешачки плоштад, улица, стаза во парк, детско игралиште, шеталиште од членот 39 од овој правилник;

- подпатник, надпатник и пешачки мост од членот 39 од овој правилник;

- пешачки премин и сл. од членовите 40, 41, 42 и 43 од овој правилник.

15. Објекти за останати намени:

- саемски и изложбен центар од членовите 16, 17, 18 и 34 од овој правилник;

- парк на технологијата од членовите 16, 17, 18 и 34 од овој правилник;

- јавно WC од членовите 16, 17 и 18 од овој правилник;

- објекти во кои треба да има изведено најмалку четири WC единици за јавна употреба од членовите 16, 17 и 18 од овој правилник;

- мртвечница и крематориум од членовите 16, 17 и 34 од овој правилник;

- јавно засолниште и сл. од членовите 16, 17 и 18 од овој правилник.

(2) Објектите за станбена и станбено-деловна намена треба да се проектираат и да бидат изведени така што, во зависност од својата намена, содржат елементи на пристапност од следните членови на овој правилник:

1. станбена зграда од членовите 16, 17 и 22 од овој правилник;

2. станбено-деловна зграда од членовите 16, 17 и 22.

(3) Освен овие елементи на пристапност во делот на објектот за деловна намена треба да бидат содржани и елементите на пристапност, во зависност од намената на тој деловен дел и тоа најмалку според одредбите на ставот (1) од овој член.

Член 45

(1) Во состав на влезната партија кај следните објекти: здравствен дом, болница, лекувалиште, затворен базен во лекувалиште, затворено јавно-лекувалишно капажиште, дом за стари и изнемоштени лица со најмалку 20 соби со заедничка санитарна единица, дом за стари и изнемоштени лица со хотелски тип на соби (со-ба/TWC) со најмалку 20 соби, дом за стари и изнемоштени лица од апартмански тип со најмалку 20, канцеларија на службата за социјално-здравствени грижи за работа со странки, институции за воспитување и образување на лица со инвалидност, институции за рехабилитација, институции за сместување на лицата со инвалидност, треба да се изведува пристапен шалтер.

(2) Сите соби во болница, лекувалиште, како и институција за рехабилитација и сместување на лицата со инвалидност, треба да се изведат како пристапни соби.

(3) Задолжителниот број на пристапни соби во дом за стари и изнемоштени лица со хотелски тип на соби (соба/WC) и во дом за стари и изнемоштени лица во кој се наоѓаат заеднички санитарни единици се одредува така што на првите 20 соби се изведува една пристапна соба, а за секои наредни 10 соби се изведува уште по една пристапна соба. Вкупниот број на пристапни соби се одредува со заокружување на бројот на собите на првата наредна десетка.

(4) Задолжителниот број на пристапни соби во ученички и студентски домови со хотелски тип (соба/WC), како и во ученички и студентски домови каде се наоѓаат заеднички санитарни единици се одредува така што на првите 50 соби се изведува една пристапна соба, а за секои наредни 10 соби се изведува уште по една пристапна соба. Вкупниот број на пристапни соби се одредува со заокружување на бројот на собите на првата наредна десетка.

(5) Задолжителниот број на пристапни сместувачки единици за лицата во објектите за извршување на казната затвор изнесува 5%, но не помалку од една.

(6) Задолжителен број на WC-а и бањи во дом за стари и изнемоштени лица со заеднички санитарни единици се одредува така што на секои десет соби задолжително се изведува еден пристапен WC и една пристапна бања.

(7) Во хотел, ученички и студентски тип во кои се наоѓаат заеднички санитарни единици, задолжително на секои 50 соби се изведува еден пристапен WC и една пристапна бања.

(8) Кога во објектот е предвидено вработување на лица со инвалидност, треба да се осигура пристапна работна просторија и пристапен WC.

Член 46

(1) Во кафе бар, кафеана и ресторан со помалку од 80 места за седење, диско клуб и ноќен клуб со површина помала од 400 м², музеј, галерија, изложбен простор со површина помала од 300 м², кино, театар и концертна сала со помалку од 100 места во гледалиште, треба да се осигура пристапност за совладување на висинските разлики според одредбите на овој правилник и истите треба да имаат пристапно WC.

(2) Доколку во објектите од ставот (1) на овој член, задолжителна е изведба на само едно WC за жени и мажи, тогаш тоа WC задолжително се изведува како пристапно WC.

(4) Во случај на реконструкција на објектите од ставот (1) на овој член, може да се утврди отстапување од елементите на пристапност, исклучиво од причина што постојните услови на објектот тоа не го дозволуваат или пак условите за пристапност од јавната површина до објектот тоа не го дозволуваат.

Член 47

(1) На јавно паркиралиште и во јавна гаража се изведуваат 5% пристапни паркиралишни места во однос на вкупниот број на паркиралишни места, но не помалку од едно.

(2) Во објектите од членот 5 на овој правилник се изведуваат 5% пристапни паркиралишни места во однос на вкупниот број на паркиралишни места, но не помалку од едно.

Член 48

(1) Деловите на објектите за јавна и деловна намена од членот 44 од овој правилник кои се реконструираат или кои се добиваат со пренамена, треба да се проектираат и да се изведат така што во зависност од својата намена ќе содржат елементи на пристапност согласно член 44 од овој правилник.

(2) Влезниот простор и комуникациите до деловите во објектите од став (1) на овој член треба при реконструкцијата да се проектираат и да се изведат така што ќе содржат елементи на пристапност од членовите 16 и 17 од овој правилник.

(3) Одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член се применуваат и на објектите кои по планираната реконструкција ќе станат објекти од членот 44, став (1) од овој правилник, на деловите на станбено-деловните згради кои имаат големина, односно капацитет на зграда за деловна намена од членот 44, став (1) на овој правилник или таа големина, односно капацитет ќе ја имаат по планираната реконструкција.

(4) Одредбите на овој член се применуваат и во случај на изменување и дополнување на одобрението за градење за наведените објекти, согласно Законот за градење.

Член 49

(1) Во деловите на населбите и во одделни објекти за кои е утврдена заштита согласно прописите од областа на заштитата на природата, нема да се применуваат одредбите на овој правилник, доколку со нивната примена би се загрозиле целите на таа заштита.

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, како замена за елементите на пристапност за совладување на висинските разлики ќе се користат монтажно-демонтажни и други елементи на пристапност, кои не ги загрозуваат целите на заштитата на природата.

Член 50

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за начинот на обезбедување на непречен пристап, движење, престој и работа на лицата со инвалидност до и во градбите ("Службен весник на Република Македонија" број 39/09).

Член 51

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01 - 2194
17 февруари 2010 година
Скопје

Министер,
Миле Јанаклески, с.р.

ПРИЛОГ


СЛИКОВИТ ПРИКАЗ НА ОЗНАКИТЕ НА ПРИСТАПНОСТ, УСЛОВИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА ПОМАГАЛА И ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРИСТАПНОСТ



Слика 1.1.-Ознака за пристапност на лице во инвалидска количка




Слика 1.2.- Ознака за пристапност на слепо лице




Слика 1.3.- Ознака за пристапност на лице со ослабен вид



Слика 1.4.- Ознака за пристапност на глуво лице и лице со оштетен слух



Слика 1.5.- Ознака за пристапност на лице кое се движи со помош на стапи, штапи или одалка




Слика 1.6.-Ознака за пристапност на лице кое се движи со бел стап и куче



Слика 1.7.- Ознака за пристапност на лице со детска количка



Слика 1.8.- Ознака за пристапна рампа



Слика 1.9.-Ознака за пристапно скалишт




Слика 1.10.- Ознака за пристапен лифт



Слика 1.11.- Ознака за пристапна вертикална подигачка платформа




Слика 1.12.- Ознака за пристапна косо подигачка склоплива платформа



Слика 1.13.- Ознака за пристапен влезен простор



Слика 1.14.-Ознака за пристапно W



Слика 1.15.- Ознака за пристапна бања и туш кабина



Слика 1.16.- Ознака за пристапна кафеза и ресторан




Слика 1.17.-Ознака за пристапен влез во вода на плажа и базен



Слика 1.18.- Ознака за пристапен телефон




Слика 1.19.- Ознака за пристапен текстотелефон, факс и банкомат



Слика 1.20.- Ознака за пристапно место во театар



Слика 1.21.- Ознака за комуникациско помагало



Слика 1.22.-Ознака за индуктивно поле и трансмисиони обраси



Слика 1.23.- Ознака за пристапен шалтер и пулт



Слика 1.24.- Ознака за пристапно огласно пано



Слика 1.25.-Ознака за пристапно паркиралишно место

413.

Врз основа на член 24-а став 13 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 127/06 и 114/09), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПОБЛИСКИТЕ
УСЛОВИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ВОЗНИ РЕДОВИ
ЗА НОВИ ЛИНИИ И ЗА ПРОМЕНА НА ОДОБРЕ-
НИ ЛИНИИ ВО МЕЃУОПШТИНСКИОТ И МЕЃУ-
НАРОДНИОТ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ, ИЗДАВА-
ЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗ-
ВОЛАТА ЗА ОДОБРЕНА ЛИНИЈА, ФОРМАТА И
СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА
И НА ВОЗНИОТ РЕД

I. Предмет**Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот, постапката и поблиските услови за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на одобрени линии во меѓуопштинскиот и меѓународниот превоз на патници, издавање, продолжување и одземање на дозволата за одобрена линија, формата и содржината на образецот на дозволата и на возниот ред.

II. Начин и постапка за одобрување на возни редови
за меѓуопштински и меѓународен линиски превоз
на патници

Член 2

Постапката за одобрување на нови возни редови и за промена на веќе одобрени возни редови за определени линии и за издавање на дозвола за вршење на линиски превоз на патници на определена линија, опфаќа дејствија со кои превозникот кој поседува лиценца за вршење на линиски превоз на патници на меѓуопштинскиот и меѓународниот патен сообраќај се стекнува со право да врши линиски превоз на патници на определена линија.

Член 3

Одобрување на возни редови за нови линии како и промена на возни редови на одобрени линии на меѓуопштинскиот и меѓународниот линиски превоз на патници во патниот сообраќај се врши двапати годишно.

Член 4

Министерството за транспорт и врски двапати во текот на годината и тоа најдоцна до 1 март и до 1 септември објавува оглас за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на возни редови за одобрени линии.

Огласот се објавува на ВЕБ страната на Министерството за транспорт и врски и во дневниот печат.

Во огласот се определува рокот за електронското барање и условите согласно член 24-а од Законот за превоз во патниот сообраќај што треба да ги исполнува превозникот за да може да учествува на истиот.

Член 5

Електронското барање, обработката на податоците како и целокупната постапка за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на возни редови за одобрени линии се врши преку електронски систем достапен на интернет страницата на Министерството за транспорт и врски.

Пред поднесувањето на барањето по електронски пат, законскиот застапник или лице овластено од законскиот застапник на превозникот поднесува барање до Министерството за транспорт и врски за добивање

на корисничко име и лозинка за најавување на електронскиот систем за внесување на податоците и потпишува и доставува изјава заверена кај нотар дека податоците кои ќе бидат внесени со електронското барање се веродостојни и вистинити.

Член 6

Електронското барање за одобрување на возен ред и за промена на одобрен возен ред ги содржи следните податоци:

- полн назив, седиште и адреса на превозникот,
- матичен број и даночен број на превозникот, и
- вид на превозот за кој се бара одобрување на возниот ред, односно промена на возен ред за кој е издадена дозвола.

Член 7

Во електронското барање превозникот пополнува задолжителни податоци за исполнување на условите за одобрување на возниот ред согласно одредбите од член 24-а став 6 од Законот за превоз во патниот сообраќај.

Како доказ за исполнување на условот од член 24-а став 6 алинеја 1 од Законот за превоз во патниот сообраќај, превозникот внесува податоци за сите возила со кои располага (со капацитет 22+1 седишта по возило), регистрирани на име на фирма или за кои има договор за лизинг, како број на регистрација, марка и тип на возило, број на шасија, број на мотор, број на седишта, дата на важење на регистрација, потврда за секое возило дека ги исполнува посебните техничко-експлатационите услови пропишани за возила за вршење на меѓуопштински и меѓународен линиски превоз пропишани со Правилникот за посебно техничко-експлатациони услови за возила за вршење на одделни видови на превоз во патниот сообраќај и за формата и содржината на потврдата за исполнување на посебно техничко-експлатациони услови. Потврдата за техничко-експлатациони услови се внесува во скенирана форма.

Доколку возниот ред за линијата е со повеќе поаѓања кои неможат да се одржуваат со едно возило превозникот треба за тие возни редови да поседува толку возила колку што е потребно за да може да ги одржува сите поаѓања броејќи ги и возилата кои му се потребни за одржување на претходно веќе одобрени возни редови.

Како доказ за исполнување на условот од член 24-а став 6 алинеја 3, од Законот за превоз во патниот сообраќај, превозникот внесува податоци за возачите во редовен работен однос кај превозникот, како податоци за платени придонеси по основ од пензиско и инвалидско осигурување и здравствено осигурување согласно закон.

Член 8

Комисијата за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на возни редови за одобрени линии врз основа на добиените резултати од компјутерски обработените апликации доставува предлог листа на одобрени, односно одбиени барања до министерот за транспорт и врски за одобрување.

Член 9

Врз основа на изготвената листа од член 8 на овој правилник примерок од решенијата за одобрени односно одбиени барања се доставува до превозникот најдоцна во рок од 30 дена.

Член 10

Превозникот во рок од 10 дена од денот на приемот на решението до Министерството за транспорт и врски доставува барање за регистрација на одобрениот возен ред и за издавање на дозвола за линијата за која возниот ред е одобрен.

Кон барањето за регистрација на возниот ред и издавање на дозвола за меѓуопштински линиски превоз се приложува следната документација:

- решение од одобриениот возен ред,
- 10 примероци од одобриениот возен ред изготвени на пропишан образец,
- доказ за платена административна такса за регистрација на возниот ред и
- доказ за платена административна такса за издавање на дозволата (зависно од бројот на дозволи).

Кон барањето за регистрација на возен ред и издавање на дозвола за меѓународен линиски превоз се приложува следната документација:

- решение за одобрен возен ред,
- соодветен број на примероци од одобриениот возен ред изготвени на пропишан образец во зависност од трасата на линијата,
- соодветен број на примероци од итинерерот и ценовник во зависност од трасата на линијата,
- распоред-план на возење на возачите за одржување на линијата,
- договор за заедничко одржување на линијата со странски превозник заверен на нотар, доколку со меѓународен договор е предвидено линискиот превоз на патници да се воспоставува врз основа на реципроцитет и
- доказ за платена административна такса за регистрација на возен ред и за заверка на ценовникот.

Возниот ред може да се измени по правосилноста на решението за одобрување на возен ред доколку:

- превозникот се откаже од одреден број на поаѓања во возниот ред,
- државата што треба да се транзитира бара измена на должината на трасата и /или времето на патување, или граничните премини за влез и излез,
- странскиот превозник има добиено согласност за промена на возниот ред од надлежниот орган на странска држава, освен за додавање на станици во возниот ред и поаѓања на територијата на Република Македонија,
- настанале промени поради виша сила,
- има промени предизвикани поради реконструкција на патишта и пуштање во сообраќај на нови патишта или заради други вонредни настани и
- превозникот бара бришење на одреден број на станици од возниот ред.

Доколку во рок од 6 до 12 месеци од денот на поднесување на барањето за издавање на дозвола за одобрен возен ред за меѓународна линија не се издаде дозвола без оглед на причината за неиздавање, постапката за издавање на дозвола се запира, а возниот ред за одобрена линија се одзема.

Доколку има известување од надлежен орган на странска држава дека за бараната линија нема позитивна согласност согласно важечките прописи во странската земја, постапката за издавање на дозвола се запира, а возниот ред за одобрена линија се одзема.

Доколку превозникот барањето за регистрација на одобриениот возен ред и за издавање на дозвола не го поднесе во рокот од став 1 од овој член ќе се смета дека истиот не е заинтересиран за одржување на линијата, а возниот ред за одобрената линија се одзема.

III. Поблиски услови за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на возни редови за одобрени линии

Член 11

Превозникот може да поднесе електронско барање за одобрување на возен ред за нова линија односно за промена на возен ред за веќе одобрена линија и тоа за патничка линија, директна линија и брза линија.

Патничка линија е линија која покрај почетна и крајна станица има и повеќе попатни станици.

Директна линија е линија која има само почетна и крајна станица без попатни станици.

Брза линија е линија на која според одобриениот возен ред качување и слегување на патници се врши само во некои поголеми и позначајни населени места-градови согласно одобриениот возен ред.

Член 12

Возниот ред гласи на име на превозникот.

Доколку превозот сакаат да го вршат заеднички повеќе превозници, возниот ред гласи на сите превозници со точно наведување кој превозник кое поаѓање ќе го одржува.

Член 13

При електронското барање за одобрување на возни редови за нови линии односно за промена на возни редови на одобрени линии, доколку на трасата на линијата за веќе одобрен возен ред, има две заеднички станици, превозникот треба да ги има во предвид временските интервали на поаѓање и тоа:

а) За меѓуопштински линиски превоз

Должина на линијата во км	Минимална временска разлика во минути пред/после
0-40 км.	20
41-80 км.	40
81-120 км.	50
Преку 120 км.	60

При електронското барање за одобрување на возни редови за нови линии односно за промена на возни редови на одобрени линии доколку на трасата на линијата за веќе одобрен возен ред, има две заеднички станици од кои една на територијата на Република Македонија, а друга на територијата на земјата на пристигнување, превозникот треба да ги има во предвид временските интервали на поаѓање за делот на територијата на Република Македонија и тоа:

б) За меѓународен линиски превоз

Должина на линијата во км	Минимална временска разлика во минути пред/после
0 – 250 км.	40
251-600 км.	120
601-1800 км.	180
преку 1801 км.	240

При електронското барање за одобрување на возни редови за нови линии односно за промена на возни редови на одобрени линии превозникот треба да ги има во предвид одобрените возни редови објавени на интернет страницата на Министерството за транспорт и врски и одобрените возни редови со Спогодба меѓу две општини, а за кои не е добиена согласност согласно член 23 од Закон за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 127/06 и 114/09), кои општините ги доставиле до Министерство за транспорт и врски.

Поблиските услови од став 2 точка б) од овој член се применуваат при одобрување на возен ред за директна меѓународна линија за делот на територија на Република Македонија.

Поаѓање е време кое го означува почетокот на извршување на превозот на почетна и на сите попатни станици наведени во возниот ред.

Член 14

Почетна и крајна станица во возниот ред за меѓуопштински линии можат да бидат само седиштата на општините.

Местата за застанување односно попатни станици во возниот ред за меѓуопштинските линии можат да бидат населени места (села).

Почетни станици и места за застанување во возниот ред за меѓународни линии можат да бидат само населени места во кои има автобуски станици.

Член 15

Електронското барање за одобрување на возен ред за нова линија или за промена на возен ред нема да се одобри доколку во постапката за негово одобрување се утврди дека превозникот при определување на времето на поаѓање од почетната станица и попатните станици не ги почитувал пропишаните услови од член 13 на овој правилник.

Доколку во возниот ред има повеќе поаѓања ќе бидат одобрени само поаѓањата кои ги исполнуваат условите од член 13 од овој правилник.

Член 16

Доколку во постапката за одобрување на возен ред, електронско барање поднесат два или повеќе превозника, со иста почетна и крајна станица од кои еден од нив е со седиште во почетната станица, приоритет има превозникот кој седиште во почетната станица.

Доколку во постапката за одобрување на возен ред, електронско барање поднесат два или повеќе превозника со седиште во почетна станица, приоритет има превозникот кој прв аплицирал.

Доколку во постапката за одобрување на возен ред, електронско барање поднесат два или повеќе превозника и ниту еден од нив нема седиште во почетната станица, приоритет има превозникот кој прв аплицирал.

Доколку при апликацијата има електронско барање за промена на веќе одобрен односно регистриран возен ред и барање за нов возен ред, во тој случај приоритет има превозникот кој побарал промена на возен ред.

Член 17

Важноста на возниот ред и дозволата за вршење на линиски превоз на патници се продолжува на барање на превозникот.

Барањето за продолжување на возниот ред и дозволата, во меѓуопштинскиот линиски превоз на патници, се поднесува до Министерството за транспорт и врски и тоа најдоцна 30 дена пред истекот на важноста. Кон барањето за продолжување на возниот ред и дозволата за вршење на меѓуопштински линиски превоз, превозникот ги приложува следните документи:

- копија од лиценцата за вршење на меѓуопштински линиски превоз на патници,
- фотокопии заверени кај нотар од сообраќајни дозволи на возила во сопственост, односно возила што ги користи по договор за лизинг, колку што е потребно за да може да ги одржува сите претходно одобрени возни редови и фотокопии од возачки дозволи од возачите,
- список на возачи во редовен работен однос и доказ за платени придонеси по основ на вработување,
- потребен број на возни редови и
- доказ за платени административни такси.

Барање за продолжување на возниот ред и дозволата, во меѓународниот линиски превоз на патници, се поднесува до Министерството за транспорт и врски и тоа во рок од 3 до 6 месеци пред истекот на важноста. Кон барањето за продолжување на возниот ред и дозволата за вршење на меѓународен линиски превоз на патници, превозникот ги приложува следните документи:

- копија од лиценцата за вршење на меѓународен линиски превоз на патници,
- фотокопии заверени кај нотар од сообраќајни дозволи на возила во сопственост, односно возила што ги користи по договор за лизинг, колку што е потребно за да може да ги одржува сите претходно одобрени возни редови и фотокопии од возачки дозволи за возачите,

- список на возачи во редовен работен однос и доказ за платени придонеси по основ на вработување согласно Законот за работни односи,

- распоред-план на возење на возачите за одржување на линијата,

- договор за заедничко одржување на линијата со странскиот превозник во два примерока на јазикот на превозниците, заверен на нотар доколку со меѓународен договор е предвидено линискиот превоз на патници да се воспоставува врз основа на реципроцитет,

- потребен број на возни редови, итинерери и ценовници и

- доказ за платени административни такси.

Член 18

Министерството за транспорт и врски нема да ја продолжи важноста на возниот ред и дозволата за вршење на линиски превоз на патници ако превозникот:

- не поднесе барање за продолжување на важноста на возниот ред и дозволата во рокот од член 17 став 2 и 3 на овој правилник,

- нема важечка лиценца и

- нема доволен број на превозни капацитети и најмалку по еден возач по возило во редовен работен однос.

Доколку се исполнети некој од условите од став 1 на овој член, не се продолжува важноста на возниот ред и дозволата за вршење на линиски превоз на патници се одземаат и се бришат од евиденцијата на издадени дозволи за меѓуопштински линиски превоз односно од регистарот на издадени дозволи за меѓународни линии.

Важноста на возниот ред и дозволата за меѓународен линиски превоз на патници не се продолжува доколку постапката за нејзино продолжување не заврши во рок од 6 до 12 месеци и возниот ред и дозволата се одземаат и се бришат од регистарот за издадени дозволи за меѓународни линии.

Член 19

Одобрениот односно регистрираниот возен ред и издадената дозвола за вршење на линиски превоз на патници можат да престанат да важат и пред истекот на рокот на важење ако:

- превозникот престанал да ги исполнува условите врз основа на кои се издадени,
- престанала важноста на лиценцата,
- на барање на превозникот и
- превозникот престанал да постои по други посебни прописи.

Доколку се исполни некој од условите од став 1 на овој член возниот ред и дозволата за вршење на линиски превоз на патници се одземаат и се бришат од евиденцијата на издадени дозволи за меѓуопштински линиски превоз односно од регистарот на издадени дозволи за меѓународни линии.

IV. Форма и содржина на образецот на возниот ред и образецот на дозволата за меѓуопштински и меѓународен линиски превоз на патници

Член 20

Возниот ред за меѓуопштински линиски превоз на патници се издава на образец во формат A4 во кој се содржани следните податоци:

- полн назив и седиште на превозникот, односно на превозниците доколку линијата ја одржуваат два или повеќе превозници,
- вид на линијата (патничка, директна и брза),
- назив „Возен ред за меѓуопштинска линија”,
- релација на линијата со назначување на карактеристични попатни станици,

- време на поаѓање, станици, оддалеченост меѓу станиците искажани во километри,
- време на враќање,
- режим на одржување на линијата (секојдневно, односно во одредени денови во неделата при што точно се наведуваат деновите во кои се одржува линијата) и
- потпис на овластено лице на превозникот и место за печат.

Рубриците на образецот се испишани на македонски јазик, а податоците во истиот се внесуваат на македонски јазик.

Образецот на возниот ред за меѓуопштински линиски превоз на патници е даден во прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 21

Возниот ред за меѓународен линиски превоз на патници се издава на образец во формат А4 во кој се содржани следните податоци:

- полн назив и седиште на превозникот,
- вид на линијата,
- назив „Возен ред за меѓународен линиски превоз на патници”,
- релација на линијата со назначување на почетната, крајната и катактеристичните попатни станици,
- време на поаѓање, станици, оддалеченост меѓу станиците искажана во километри,
- време на враќање,
- гранични премини,
- режим на одржување на линијата (секојдневно), односно во одредени денови во неделата со точно наведување на деновите во кои ќе се одржува линијата од домашниот и странскиот превозник, и
- потпис на овластено лице на превозникот и место за печат.

Рубриците на образецот се отпечатени на македонски јазик, а податоците во истиот се внесуваат на македонски и англиски јазик, односно на јазикот на земјата со која се воспоставува линијата.

Образецот на возниот ред за меѓународен линиски превоз на патници е даден во прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 22

Дозволата за меѓуопштински линиски превоз на патници се издава на образец формат А4 во жолта боја.

Образецот од став 1 на овој член на предната страна содржи:

Република Македонија, воден жиг на грбот на Република Македонија, назив на органот што ја издава – Министерство за транспорт и врски, број од евиденцијата на издадени дозволи, број на регистриран возен ред за линијата, сериски број на дозволата, назив на дозволата – дозвола за вршење на меѓуопштински линиски превоз на патници, назив односно име на превозникот, седиште и адреса, рубрика за назначување на места за влез и излез на патниците од автобусот, рок на важност на дозволата, место и датум на издавање, место за печат и потпис на овластено лице.

На задната страна се отпечатени условите под кои се врши превозот, напомена и рубрика за забелешки и дополнувања.

Образецот на дозволата за меѓуопштински линиски превоз на патници е даден во прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 23

Дозволата за линиски билатерален превоз на патници во меѓународниот патен сообраќај се издава на образец формат А4 во зелена боја.

Образецот од став 1 на овој член на предната страна содржи:

Република Македонија, воден жиг на грбот на Република Македонија, назив на органот што ја издава – Министерство за транспорт и врски, број од евиденцијата на издадени дозволи, број на регистриран возен ред на линијата, сериски број на дозволата, назив на дозволата – дозвола за билатерален линиски превоз на патници во меѓународниот патен сообраќај, назив односно име на превозникот, седиште и држава, рубрика во која се внесува почетната и крајната станица, рубрика во која се внесуваат места за влез и излез на патниците од автобусот и гранични премини, рок на важност на дозволата, место и датум на издавање, место за печат и потпис на овластено лице.

На задната страна се отпечатени условите под кои се врши превозот, напомена и рубрика за забелешки и дополнувања.

Образецот на дозволата е отпечатен на македонски и на англиски јазик.

Образецот на дозволата за линиски билатерален превоз на патници во меѓународниот патен сообраќај е даден во прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.

Член 24

Дозволата за транзит за линиски превоз на патници во меѓународниот патен сообраќај се издава на образец формат А4 во црвена боја.

Образецот од став 1 на овој член на предната страна содржи:

Република Македонија, воден жиг на грбот на Република Македонија, назив на органот што ја издава – Министерството за транспорт и врски, број од евиденцијата на издадени дозволи, број на регистриран возен ред за линијата, сериски број на дозволата, назив на дозволата – дозвола за транзит за линиски превоз на патници во меѓународниот патен сообраќај, назив односно име на превозникот, седиште и држава, рубрика во која се внесува почетната и крајната станица на линијата, рубрика за граничните премини, рок на важност на дозволата, место и датум на издавање, место за печат и потпис на овластено лице.

На задната страна се отпечатени условите под кои се врши превозот, напомена и рубрика за забелешки и дополнувања.

Образецот на дозволата е отпечатен на македонски и на англиски јазик.

Образецот на дозволата за транзит за линиски превоз на патници во меѓународниот патен сообраќај е даден во прилог 5 кој е составен дел на овој правилник.

Член 25

Изгубен, оштетен или дотраен возен ред на барање на превозникот може да се замени со нов.

Кон барањето за издавање на нов возен ред согласно став 1 на овој член превозникот приложува доказ од кој може да се утврди дека истиот е изгубен, дотраен или оштетен.

V. Завршни одредби

Член 26

Со влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот, постапката и поблиските критериуми за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на одобрени линии во меѓуопштинскиот и меѓународниот превоз на патници и за формата и содржината на образецот на дозволата и на возниот ред („Службен весник на Република Македонија” бр. 6/07, 3/09 и 140/09).

Член 27

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-2610/1
18 февруари 2010 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.

Образец

Прилог 1

(полн назив на домашен превозник) (вид на линијата: патничка, директна, брза)

ВОЗЕН РЕД
за меѓуопштинска линија

(назив на линијата)

1	2	3	4
време на поаѓање	станици	км.	време на враќање
1,2,3,4.....'	-	-	1,2,3,4.....
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Режим на одржување на линијата

- секојдневно
- доколку возниот ред е одобрен само за одредени денови да се наведат деновите

М.П. _____
(потпис на овластено лице)

Образец

Прилог 2

 (полн назив на домашен превозник) (вид на линијата: патничка, директна, брза)

ВОЗЕН РЕД
за меѓународна линија

 (назив на линијата)

1 време на поаѓање 1,2,3,4.....	2 станици	3 км.	4 време на враќање 1,2,3,4.....
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Режим на одржување на линијата

- да се наведат деновите во кои превозот го врши домашниот превозник,
а во кој странскиот превозник при поаѓање и враќање

М.П. _____
 (потпис на овластено лице)

Образец

Прилог 3

број од евиденциј на издадени дозволи	Бр. на рег. возен ред на линијата	Серис. бр. на дозволата
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------

ДОЗВОЛА
за вршење на меѓуопштински линиски превоз на патници

Назив или име на превозникот	
Седиште или адреса	
од почетна станица	до крајна станица
места за влез и излез на патниците	
Рок на важност на дозволата	
од ден, месец, год.	до ден, месец, год.

Скопје

Место и датум на издавање

Потпис и печат на овластено лице

УСЛОВИ:

За време на вршење на превозот превозникот е должен во секој автобус да има примерок од дозволата во оригинал, кој мора да го покаже на барање на лице овластено за надзор.

Превозот на линијата мора да се врши во согласност со возниот ред и итинерерот. Возниот ред во оригинал мора да се наоѓа во прилог на дозволата и претставува нејзин составен дел.

Автобусите со кој се врши превозот мора да ги исполнуваат условите пропишани за вршење на тој вид на превоз.

НАПОМЕНА:

Превозникот е должен да ги почитува одредбите од Законот за превоз во патниот сообраќај и Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и за било какви измени во дозволата и документацијата која е составен дел на дозволата е должен да прибави претходно одобрение од надлежен орган.

Образец

Прилог 4

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА
ТРАНСПОРТ И ВРСКИREPUBLIC OF MACEDONIA
MINISTRY OF TRANSPORT
AND COMMUNICATION
Бр. од евиденцијата на издадени дозволи
Number entered in the Register of issued authorizations
Бр. на рег. возен ред за линијата
Number of the registered timetable for the bus service
Сериен број на дозволата
Serial number of the authorization**ДОЗВОЛА / AUTHORIZATION**за билатерален линиски превоз на патници во меѓународниот патен сообраќај
for bilateral regular bus service on the international carriage of passengers by road

Назив или име на превозникот / Title or name of the transport operator
Седиште и држава / Seat and state

Може да одржува превоз на автобуска линија / Is allowed to operate the bus service

Од From почетна станица / place of departure	До To крајна станица / destination
--	--

на делот од територијата на Република Македонија според возен ред, ценовник и итинежер кои се составен дел на оваа дозвола

on the part of the territory of the Republic of Macedonia according to timetable, tariff and itinerary which form an integral part of this authorization

Места за влез и излез на патниците / Places to take-up and set-down passengers

Гранични премини / Border crossings

Рок на важност на дозволата / This authorization is valid for the period

Од From ден, месец, година / day, month, year	До To ден, месец, година / day, month, year
---	---

Скопје / Skopje,

.....

Место и датум на издавање
Place and date of issueПечат и потпис на овластено лице
Stamp and signature of authorized person**УСЛОВИ**

За време на вршење на превозот превозникот е должен во секој автобус да има примерок во оригинал, кој мора да го покаже на барање на лице овластено за надзор;

Превозот на линијата мора да се врши во согласност со возниот ред и итинежерот. Возниот ред во оригинал мора да се наоѓа во прилог на дозволата и претставува нејзин составен дел;

Автобусите со кои се врши превозот мора да ги исполнуваат условите за вршење на тој вид на превоз;

НАПОМЕНА:

Превозникот е должен да ги почитува одредбите од Законот за превоз во патниот сообраќај и Законот за безбедност на сообраќајот на патот и за било какви измени во дозволата и документацијата која е составен дел на дозволата превозникот е должен да прибави претходно одобрение од надлежниот орган.

CONDITIONS

When performing transport operations the transport operator is obliged to have on each bus an original authorization and present it at the request of any authorised inspecting officer;

The operation of the bus service has to be carried out in accordance with timetable and the itinerary. The timetable in original must be enclosed to the Authorization of which it forms an integral part;

The buses operating transport services have to fulfil the conditions for operating such kind of transport.

NOTE: The transport operator is obliged to observe the provisions from the Law on Road Transport and the Law on Road Traffic Safety and any modification relating to the authorization and/or the documents forming an integral part thereof the authorization the transport operator is obliged to provide prior approval from the competent authority.

Образец

Прилог 5

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА
ТРАНСПОРТ И ВРСКИREPUBLIC OF MACEDONIA
MINISTRY OF TRANSPORT
AND COMMUNICATION

Бр. од евиденцијата на
издадени дозволи
Number entered in the Register of
issued authorizations

Бр. на рег. возен ред за линијата
Number of the registered timetable
for the bus service

Серијски бр. на дозволата
Serial number of the authorization

ДОЗВОЛА / AUTHORIZATION

за транзит за линиски превоз на патници за меѓународен патен сообраќај / for transit regular bus service on the international carriage of passengers by road

Назив или име на превозникот / Title or name of the transport operator
Седиште и држава / Seat and state

Може да одржува превоз на автобуска линија / Is allowed to operate the bus service

Од From	До To
почетна станица / place of departure	крајна станица / destination

на делот од територијата на Република Македонија според возен ред, ценовник и итинерер кои се составен дел на оваа дозвола
on the part of the territory of the Republic of Macedonia according to timetable, tariff and itinerary which form an integral part of this authorization

Гранични премини / Border crossings

--

Рок на важност на дозволата / This authorization is valid for the period

Од From	До To
ден, месец, година / day, month, year	ден, месец, година / day, month, year

Скопје / Skopje,

Место и датум на издавање
Place and date of issue

Печат и потпис на овластено лице
Stamp and signature of authorized person

УСЛОВИ

За време на вршење на превозот превозникот е должен во секој автобус да има примерок во оригинал, кој мора да го покаже на барање на лице овластено за надзор;

Превозот на линијата мора да се врши во согласност со возниот ред и итинерерот. Возниот ред во оригинал мора да се наоѓа во прилог на дозволата и претставува нејзин составен дел;

Автобусите со кои се врши превозот мора да ги исполнуваат условите за вршење на тој вид на превоз;

НАПОМЕНА:

Превозникот е должен да ги почитува одредбите од Законот за превоз во патниот сообраќај и Законот за безбедност на сообраќајот на патот и за било какви измени во дозволата и документацијата која е составен дел на дозволата превозникот е должен да прибави претходно одобрение од надлежниот орган.

CONDITIONS

When performing transport operations the transport operator is obliged to have on each bus an original authorization and present it at the request of any authorised inspecting officer;

The operation of the bus service has to be carried out in accordance with timetable and the itinerary. The timetable in original must be enclosed to the Authorization of which it forms an integral part;

The buses operating transport services have to fulfil the conditions for operating such kind of transport.

NOTE: The transport operator is obliged to observe the provisions from the Law on Road Transport and the Law on Road Traffic Safety and any modification relating to the authorization and/or the documents forming an integral part thereof the authorization the transport operator is obliged to provide prior approval from the competent authority.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ****414.**

Врз основа на член 145 став 2 од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија” број 53/05, 81/05, 24/07, 159/08 и 83/09), министерот за животна средина и просторно планирање донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ОПАСНИТЕ СУПСТАНЦИИ, ГРАНИЧНИ ВРЕДНОСТИ (ПРАГОВИ) ЗА ПРИСУСТВО НА ОПАСНИТЕ СУПСТАНЦИИ И КРИТЕРИУМИТЕ ИЛИ СВОЈСТВАТА СПОРЕД КОИ СУПСТАНЦИЈАТА СЕ КЛАСИФИЦИРА КАКО ОПАСНА****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат опасните супстанции, гранични вредности (прагови) за присуство на опасните супстанции и критериумите или својствата според кои супстанцијата се класифицира како опасна.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1. Опасна супстанција е супстанција или препарат, која е присутна во форма на суровина, производ, нус-производ, остаток или полупроизвод, вклучувајќи ги и оние супстанции за кои е разумно да се претпостави дека можат да настанат во случај на несреќа.

2. Многу отровни супстанции и препарати се супстанции и препарати кои во многу мали количества предизвикуваат смрт или акутно или хронично оштетување на здравјето на луѓето кога ќе се проголтаат, вдишат или апсорбираат преку кожата.

3. Отровни супстанции и препарати се супстанции и препарати кои во мали количества предизвикуваат смрт, или акутно или хронично оштетување на здравјето на луѓето кога ќе се проголтаат, вдишат или апсорбираат преку кожата.

4. Експлозив е:

- супстанција или препарат што создава ризик од експлозија при удар, триење, контакт со оган или со други запаливи извори;

- супстанција или препарат што создава екстреман ризик од експлозија при удар, триење, контакт со оган или со други запаливи извори;

- супстанција, препарат или производ опфатени со Класата 1 од Европската спогодба за меѓународниот патен превоз на опасни материи-АДР (во понатамошниот текст: АДР класификација), согласно прописите со кои се уредува превозот на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај;

- пиротехничките средства, супстанции (или како смеса од супстанции) создадени да произведуваат топлина, светлина, звук, гасови или чад или комбинација на вакви и слични ефекти преку самоодржливи екзотермички хемиски реакции; и

- производ кој содржи експлозивни или пиротехнички супстанции или препарати, каде, доколку е познат количеството на супстанцииите или на препаратите, тој треба да се земе во предвид при пресметувањето при што целиот производ се третира како експлозив.

5. Запаливи течности се супстанции и препарати што имаат точка на палење еднаква или повисока од 21°C и еднаква или пониска од 55°C и што поддржуваат согорување.

6. Лесно запаливи течности се:

- супстанции и препарати што може да се вжештат и на крајот да се запалат во контакт со воздух на собна температура без било какво надополнување на енергија;

- супстанцииите и препаратите кои имаат точка на палење пониска од 55 °C и кои под притисок остануваат во течна состојба, онаму каде што условите на производство, како висок притисок и висока температура, можат да предизвикаат големи несреќи; и

- супстанции и препарати што имаат точка на палење пониска од 21°C и што не се високо запаливи.

7. Високо (многу лесно) запаливи гасови и течности се:

- течни супстанции и препарати што имаат точка на палење пониска од 0°C и точка на вриење (или во случај на опсег на вриење, првичната точка на вриење) која под нормален притисок е пониска или еднаква на 35°C;

- гасови што се запаливи во контакт со воздух на собна температура и притисок, кои се во гасовита или високо критична состојба; и

- запаливи и лесно запаливи течности, супстанции и препарати што се одржуваат на температура над нивната точка на вриење.

8. Гас е секоја супстанција која има апсолутен притисок на испарување што е еднаков или поголем од 101,3 kPa на температура од 20° C и

9. Течност е секоја супстанција која не е дефинирана како гас и не е во цврста состојба на температура од 20° C и апсолутен притисок од 101,3 kPa.

Член 3

Опасните супстанции и нивните гранични вредности (прагови) за присуство, како и категориите на опасни супстанции или препарати и нивните гранични вредности (прагови) за коишто операторите треба да достават известување до Министерство за животна средина и просторно планирање – Управа за животна средина согласно член 147 од Законот за животната средина, се дадени во Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник.

Опасните супстанции и нивните гранични вредности (прагови) за присуство како и категориите на опасни супстанции или препарати и нивните гранични вредности (прагови) за коишто операторите треба да изготвят извештај за мерките за безбедност согласно член 148 од Законот за животната средина, се дадени во Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Во случај кога кај операторот не е присутна конкретна супстанција или препарат во количина што е над или е еднаква на дефинираната количина во Прилог 1 и Прилог 2 на овој правилник, количината на опасни супстанции се пресметува на следниот начин:

$q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 + \dots$ е поголем или еднаков на 1, каде

qx е количина на опасна супстанција x (или категорија на опасни супстанции) дадени во Прилог 1 и Прилог 2 на овој правилник.

QUx е релевантна дефинираната количина за супстанција или категорија од Прилогот 2 на овој правилник.

Член 5

Кога кај операторот не е присутна конкретна супстанција или препарат во количина што е над или е еднаква на дефинираната количина во Прилог 1 и Прилог 2 на овој правилник, истиот не треба да изготвува извештај за мерките за безбедност согласно член 148 од Законот за животна средина, ниту треба да информира за мерките за безбедност согласно член 150 од Законот за животна средина, и ниту да изготвува планови за вонредни состојби согласно член 154 од Законот за животната средина.

Количината на опасните супстанции во случаите од ставот 1 на овој член се пресметува на следниот начин:

$q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + \dots$
е поголем или еднаков на 1, каде

qx е количина на опасна супстанција x (или категорија на опасни супстанции) дадени во Прилог 1 и Прилог 2 на овој правилник.

QLx е релевантна дефинираната количина за супстанција или категорија од Прилог 1 на овој правилник.

Член 6

Граничните вредности за утврдување на присуство на опасна супстанција се применуваат согласно членовите 4 и 5 од овој правилник за сите опасни супстанции кои се отровни, запаливи и опасни за животната средина и тоа со додавање на опасни супстанции и препарати од:

- Табела 1 од Прилог 1 и Табела 1 од Прилог 2 на овој правилник, а класифицирани како многу отровни и отровни, заедно со супстанциите и препаратите од категориите 1 и 2 на опасни супстанции од колона 1 на Табела 2 од Прилог 1 и колона 1 на Табела 2 од Прилог 2 на овој правилник.

- Табела 1 од Прилог 1 и Табела 1 од Прилог 2 на овој правилник, а класифицирани како оксидирачки, експлозивни, запаливи, лесно запаливи или многу лесно запаливи, заедно со супстанциите и препаратите од категориите 3,4,5,6,7а,7б или 8 на опасни супстанции од колона 1 на Табела 2 од Прилог 1 и колона 1 на Табела 2 од Прилог 2 на овој правилник.

- Табела 1 од Прилог 1 и Табела 1 од Прилог 2 на овој правилник, а класифицирани како опасни за животната средина, заедно со супстанциите и препаратите од категориите 9а и 9б на опасни супстанции, од колона 1 на Табела 2 од Прилог 1 и колона 1 на Табела 2 од Прилог 2 на овој правилник.

Член 7

При определувањето на присуството на опасните супстанции кои треба да се земат во предвид за примена на одредбите од членовите 147 и 148 од Законот за животната средина се земаат максималните присутни количини на опасни супстанции кај операторот или за кои постои можност да бидат присутни кај операторот.

Член 8

Операторот, микстурите или препаратите кои содржат опасни супстанции ги третира на ист начин како и чистите супстанции, и постапува со нив во согласност со член 3 од овој правилник, во случај кога нивниот процентуален состав не е јасно специфициран или за тоа не е даден друг опис, и доколку тие останат во концентрациската граница утврдена согласно нивните особини и прописите за класификација на хемикалиите.

Член 9

Опасните супстанции присутни кај операторот само во количини еднакви или помали од 2% од дефинираните количини во Табелите 1 и 2 од Прилогот 1 и Табелата 2 од Прилогот 2, на овој правилник не треба да се земаат при пресметувањето на вкупната присутна количина, доколку нивната локација во инсталацијата е таква што не може да предизвика хаварија на друга локација во рамките на истата инсталација.

Член 10

Критериумите или својствата според кои супстанцијата се класифицира како опасна се врши согласно со прописите со кои се уредуваат начинот на класификација и означување на опасните хемикалии.

Супстанциите и производите кои се истовремено опфатени со Класа 1 од АДР класификацијата и со член 2, точка 3 и 4 од овој правилник, се класифицираат според АДР класификацијата и тоа:

1. Супстанции и артикли со ризик од масивни експлозии (масивна експлозија е експлозија која го зафаќа целиот товар, речиси, истовремено).

2. Супстанции и артикли со ризик од исфрлување, но не и од масивни експлозии.

3. Супстанции и производи со ризик од оган, и тоа или ризик од помала експлозија или ризик од помало исфрлување или двете, но без ризик од масивни експлозии:

(а) чиешто согорување ослободува прилично голема топлина со големо зрачење; или

(б) кои горат последовно еднопосредно, произведувајќи помали експлозивни или исфрлувачки ефекти или двете.

4. Супстанции и производи кои претставуваат мал ризик во случај на палење или на иницијација при превозот. Последиците во најголем дел се ограничени само врз пакувањето и не се очекува исфрлање на фрагменти од значителна големина. Надворешниот оган нема да предизвика, речиси, едновременно експлозија на речиси сите содржини во пакувањето.

5. Многу нечувствителни супстанции кои имаат ризик од масивни експлозии, но кои се толку нечувствителни што има многу мала можност за нивна иницијација или преминување од горење во детонација при нормални услови на превезување. Минимум услов за нив е да не експлодираат при тестирањето со надворешен оган.

6. Екстремно нечувствителни производи без ризик од масивни експлозии. Производите содржат само екстремно нечувствителни детонирачки супстанции и покажуваат занемарлива можност за акцидентна иницијација или ширење. Ризикот е ограничен на експлодирање на самиот производ.

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2010 година.

Бр. 07-1125/1
27 јануари 2010 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
д-р **Нецати Јакупи**, с.р.

Прилог 1**Табела 1****Опасни супстанции и нивните гранични вредности (прагови)**

Колона 1	Колона 2
Опасни супстанции	Гранични вредности (прагови) за присуство (тони) во инсталацијата
Амонијак	500
Амониумнитрат (види точка 1)	5000
Амониумнитрат (види точка 2)	1250
Амониумнитрат (види точка 3)	350
Амониумнитрат (види точка 4)	10
Калиумнитрат (види точка 5)	5000
Калиумнитрат (види точка 6)	1250
Акрилонитрил	200
Арсенпентоксид, арсенова (V) киселина и/или соли	1
Бром	20
Хлор	10
Етиленимин	10
Флуор	10
Формалдехид (концентрација 90 %)	5
Водород	5
Цијановодород	20
Флуороводород	50
Водородсулфид	50
Хлороводород (втеченет гас)	25
Оловни алкили	5
Втечени екстремно запалливи гасови (вклучувајќи втеченет нафтен гас) и природен гас	50
Ацетилен	5
Етиленоксид	5
Пропиленоксид	5
Метанол	500
Кислород	200
Толуендиизоцијанат	10
Карбонилдихлорид (фосген)	0,3
Арсенов трихидрид (арсин)	0,2
Фосфорен трихидрид (фосфин)	0,2
Сулфурдихлорид	1
Сулфуртриоксид	15
Следните КАНЦЕРОГЕНИ во концентрации над 5 % тежински:	0,5
4-аминобифенил и/или соли, бензотрихлорид, бензидин и/или соли, бис (хлорометил) етер, хлорометил метил етер, 1,2-дибромоетан, диетил сулфат, диметил сулфат, диметилкарбамоил хлорид, 1,2-дибромо-3-хлоропропан, 1,2-	

диметилхидразин, диметилнитрозамин, хексаметилфосфорен триамид, хидразин, 2-нафтиламин и/или соли, 4-нитродифенил и 1,3 пропансултон	
Нафтени производи: (а) бензини и нафти, (б) керозини (вклучувајќи ги горивата за летала на млазен погон), (в) нафтени фракции (вклучувајќи ги дизел-горивата, горивата за грејните тела во домаќинствата и мешавините на нафтени деривати)	2500

Табела 2

Категории на опасни супстанции или препарати и нивните гранични вредности (прагови)

Колона 1	Колона 2
Категории на опасни супстанции	Гранични вредности (прагови) за присуство (тони) во инсталацијата
1. Многу отровни	5
2. Отровни	50
3. Оксидирачки	50
4. Експлозивни	50
5. Експлозивни со екстреман ризик	10
6. Запаливи течности	5000
7 а. Лесно запаливи течности	50
7б. Лесно запаливи течности	5000
8. Многу лесно запаливи	10
9а. Опасни за животната средина: многу отровни за водните живи организми	100
9б. Опасни за животната средина: отровни за водните организми и може да предизвикаат долготрајни негативни ефекти во водните средини	200
10 а. Покажуваат силна реакција со вода и при контакт со вода ослободува екстремно запаливи гасови	100
10 б. При контакт со вода ослободуваат отровен гас	50

Прилог 2

Табела 1

Опасни супстанции и нивните гранични вредности (прагови)

Колона 1 Опасни супстанции	Колона 2 Гранични вредности (прагови) за присуство (тони) во инсталацијата
Амонијак	500
Амониумнитрат (види точка 1)	10000
Амониумнитрат (види точка 2)	5000
Амониумнитрат (види точка 3)	2500
Амониумнитрат (види точка 4)	50'
Калиумнитрат (види точка 5)	10000
Калиумнитрат (види точка 6)	5000'
Акрилонитрил	200
Арсенпентоксид, арсенова (V) киселина и/или соли	2
Арсентриоксид, арсенова (III) киселина и/или соли	0,1
Бром	100
Хлор	25
Никелови соединенија во форма на прашок што може да се (никелмоноксид, никелдиоксид, никелсулфид, триникел дисулфид, диникел триоксид)	1
Етиленимин	20
Флуор	20
Формалдехид (концентрација 90 %)	50
Водород	50
Цијановодород	20
Флуороводород	50
Водородсулфид	50
Хлороводород (втеченет гас)	250
Оловни алкили	50
Втечени екстремно запалливи гасови (вклучувајќи втеченет нафтен гас) и природен гас	200
Ацетилен	50
Етиленоксид	50
Пропиленоксид	50
Метанол	5000
4,4-Метиленбис (2-хлоранилин) и/или соли во прашкаста состојба	0,01
Метилизоцијанат	0,15
Кислород	2000
Толуендиизоцијанат	100
Карбонилдихлорид (фосген)	0,75
Арсенов трихидрид (арсин)	1
Фосфорен трихидрид (фосфин)	1

Сулфурдихлорид	1
Сулфуртриоксид	75
Полихлориранидибензофурани и полихлориранидибензодиоксини (вклучувајќи 2,3,7,8-тетрахлородибензо-р-диоксин), пресметани во ТХДД еквивалент***	0,001
„Следните КАНЦЕРОГЕНИ во концентрации над 5 % тежински: 4-аминобифенил и/или соли, бензотрихлорид, бензидин и/или соли, бис (хлорометил) етер, хлорометил метил етер, 1,2-дибромоетан, диетил сулфат, диметил сулфат, диметилкарбамоил хлорид, 1,2-дибромо-3-хлоропропан, 1,2-диметилхидразин, диметилнитрозамин, хексаметилфосфорен триамид, хидразин, 2-нафтиламин и/или соли, 4-нитродифенил и 1,3 пропансултон	2
Нафтени производи: (а) бензини и нафти, (б) керозини (вклучувајќи ги горивата за летала на млазен погон), (в) нафтени фракции (вклучувајќи ги дизел-горивата, горивата за грејните тела во домаќинствата и мешавините на нафтени деривати)	25000

1. Амониумнитрат (5000/10000): вештачки ѓубриња кои се способни за одржливо користење од страна на растенијата.

Ова се однесува на вештачките ѓубриња врз база на соединенија на амониумнитрат/сложени ѓубриња (соединенија/сложени ѓубриња кои содржат амониумнитрат со фосфат и/или со поташа) во кои содржината на амонијак како резултат од амониумнитратот е

- помеѓу 15,75 % и 24,5 % тежински и со не повеќе од 0,4 % вкупно согорливи/органиски материјали, и

- 15,75 % тежински или помалку и неограничени согорливи материјали,

2. Амониум нитрат (1 250/5 000): хранливи особини на ѓубрето

Ова се однесува на амониумнитратни вештачките ѓубриња без додатоци и вештачките ѓубриња врз база на соединенија на амониумнитрат/сложени ѓубриња во кои содржината на азот што се јавува како резултат од амониум нитратот е

- повеќе од 24,5 % тежински, освен кај микстури на амониумнитрат со доломит, варовник и/или калциумкарбонат со чистота од најмалку 90 %,

- повеќе од 15,75% тежински за микстури на амониумнитрат со амониум сулфат,

- повеќе од 28% тежински за микстури на амониум нитратот со доломит, варовник и/или калциумкарбонат со чистота од најмалку 90 %, и кои ги исполнуваат барањата од прописите за ѓубриња.

3. Амониум нитрат (350/2 500): технички

Ова се однесува на:

- амониумнитрат и препарати од амониумнитрат во кои содржината на азот што се јавува како резултат од амониумнитратот,
- помеѓу 24,5 % и 28 % тежински, а кои не содржат повеќе од 0,4 % согорливи супстанции,
- Повеќе од 28 % тежински, а кои не содржат повеќе од 0,2 % согорливи супстанции,
- Водени раствори на амониум нитрат во кои концентрацијата на амониумнитрат е над од 80% тежински.

4. Амониум нитрат (10/50): материјал кој не соодветствува со спецификација и вештачки ѓубриња кои не го поминуваат тестот за отпорност на детонација Ова се однесува на:

- материјали исфрлени за време на производствениот процес, како и на амониумнитрат и препаратите од амониум нитрат, на амониумнитратни вештачките ѓубриња без додатоци и вештачките ѓубриња врз база на соединенија на амониумнитрат/сложени ѓубриња, посочени во точките 2 и 3, а кои се или биле вратени од страна на крајниот корисник кај производителот, во времен склад или во постројка за повторна преработка, да се рециклираат или да се обработат за повторно да бидат безбедни за користење, бидејќи повеќе не се во согласност со спецификациите од точките 2 и 3;
- вештачките ѓубриња посочени во точка 1, прва алинеја, и во точка 2 кои не ги исполнуваат барањата од прописите за ѓубриња.

5. Калиумнитрат (5 000/10 000): сложени ѓубрива базирани врз составот на калиумнитрат кои се составени од калиум нитрат во зрнест/гранулиран облик.

6. Калиум нитрат (1 250/5 000): вештачки ѓубрива базирани врз составот на калиумнитрат кои се составени од калиум нитрат во кристален облик.

7. Концентрацијата на полихлориранидибензофурани и полихлориранидибензодиоксини од Прилог 2 се пресметува со користење на следните фактори:

2,3,7,8-TCDD	1	2,3,7,8-TCDF	0,1
1,2,3,7,8-PeCDD	0,5	2,3,4,7,8-PeCDF	0,5
.	.	1,2,3,7,8-PeCDF	0,05
.	.	.	.
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1	.	.
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1	1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1	1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1
.	.	1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01	2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1
.	.	.	.
OCDD	0,001	1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01
.	.	1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01
.	.	.	.
.	.	OCDF	0,001

(Т = тетра, Р = пента, Нх = хекса, Нр = хепта, О = окта)

- 15,75% содржина на азот тежински како резултат на амониумнитрат одговара на 45% амониум нитрат.
- 24,5% содржина на азот тежински како резултат на амониумнитрат одговара на 70% амониум нитрат.
- 15,75% содржина на азот тежински како резултат на амониумнитрат одговара на 45 % амониум нитрат.
- 28% содржина на азот тежински како резултат на амониумнитрат одговара на 80% амониум нитрат.

Табела 2

Категории на опасни супстанции или препарати и нивните гранични вредности (прагови)

Колона 1	Колона 2
Категории на опасни супстанции	Гранични вредности (прагови) за присуство (тони) во инсталацијата
1. Многу отровни	20
2. Отровни	200
3. Оксидирачки	200
4. Експлозивни	200
5. Експлозивни со екстреман ризик	50
6. Запалливи течности	50000
7 а. Лесно запалливи течности	200
7б. Лесно запалливи течности	50000
8. Многу лесно запалливи	50
9а. Опасни за животната средина: многу отровни за водните живи организми	200
9б. Опасни за животната средина: отровни за водните организми и може да предизвикаат долготрајни негативни ефекти во водните средини	500
10 а. Показува силна реакција со вода и при контакт со вода ослободува екстремно запаливи гасови	500
10 б. При контакт со вода ослободуваат отровен гас	200

**СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****415.**

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и чл.42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 17.02.2010 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД
СКОПЈЕ**

1. За судии на Апелациониот суд Скопје се избрани:

1. Роза Георгиева – Државен советник во Врховен суд на РМ;

2. Татјана Дуковска- судија на Основен суд Скопје 1 Скопје и

3. Снежана Ѓорѓиевска –Зекирија – судија на Основен суд Скопје 2 Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-317/1
17 февруари 2010 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.

416.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и чл. 44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 17.02.2010 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН
СУД ДЕЛЧЕВО**

1. За Претседател на Основен суд Делчево е избран: Илија Попов, судија на Основен суд Делчево.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-318/1
17 февруари 2010 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.

417.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и чл.44 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 17.02.2010 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН
СУД ШТИП**

1. За Претседател на Основен суд Штип е избран: Емил Пилатов, судија на Основен суд Штип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-319/1
17 февруари 2010 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.

418.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 107/2005 година), член 42 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 58/2006) и чл.31 став 1 алинеја 4 и член 46 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ бр. 60/2006 година), Судскиот совет на Република Македонија, на редовната 83-та седница одржана на ден 17.02.2010 година, ја донесе следната

**О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ
НА ОСНОВЕН СУД ДЕБАР**

За судии поротници на Основен суд Дебар се избрани:

1. Мислим Дачи
2. Атли Дика
3. Фадил Имероски
4. Сузана Јосифоска
5. Кенан Косоврасти
6. Бесник Пјеча
7. Суби Војка
8. Баки Колеци
9. Едлира Лата
10. Мергеме Граждани
11. Евзи Скара
12. Бесник Чутра
13. Валбона Кормемети
14. Јонузи Мирсаде
15. Урме Врзиволи
16. Ибраими Бурим
17. Ментор Лата
18. Елона Папранику
19. Розета Јонузи
20. Албина Мирзо
21. Лаура Зунче
22. Мерсим Колеци
23. Ментор Фида
24. Агрон Леши
25. Сеат Јани
26. Аријан Обоку
27. Стојан Страшевски
28. Крсте Петревски
29. Неат Селманоски
30. Фатлум Марке.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 07-327/2
18 февруари 2010 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.

419.

Судскиот совет на Република Македонија, врз основа на член 73 став 1, 2 и 3 од Законот за Судовите, член 47 став 1 и член 31 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на ден 17.02.2010 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува престанок на судиската функција на Себаедин Даути – судија во Основен суд Гостивар, по сопствено барање.

Со денот на престанокот на судиската функција на судијата му престанува правото на плата како судија, заклучно со 17.02.2010 година.

Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. 07-322/1
17 февруари 2010 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

420.

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и бр. 50/2006), Комората на извршители на РМ, на ден 12.02.2010 година, го донесе следново

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ**

На извршителот Славе Кромидоски, со живеалиште во Прилеп на ул. „Кеј 1-ви мај“ бр. 52, именуван за подрачјето на Основен суд Прилеп и Основен суд Крушево, датумот 08.03.2010 година, се определува како ден за отпочнување со работа како извршител.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се достави до извршителот.

Ова решение се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Образложение

На ден 22.12.2009 година лицето Славе Кромидоски беше именувано за извршител за подрачјето на Основен суд Прилеп и Основен суд Крушево, поради што Комората на извршители на РМ, врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и 50/2006), одлучи како во изреката на ова решение.

Бр. 01-229
12 февруари 2010 година
Скопје

Комора на извршители
на Република Македонија
Претседател,
Антонио Коштанов, с.р.

421.

Врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр. 35/2005 и 50/2006), Комората на извршители на РМ на ден 17.02.2010 година, го донесе следново

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛОТ**

На извршителот Томашевски Павел, со живеалиште во Скопје на ул. „Сава Ковачевиќ“ бр.47-2/9, именуван за подрачјето на Основен суд Скопје I - Скопје и Основен суд Скопје II - Скопје, датумот 01.03.2010 година, се определува како ден за отпочнување со работа како извршител.

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се достави до извршителот.

Ова решение се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Образложение

На ден 14.12.2009 година лицето Томашевски Павел беше именувано за извршител за подрачјето на Основен суд Скопје I - Скопје и Основен суд Скопје II - Скопје, поради што Комората на извршители на РМ, врз основа на член 34 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр.35/2005 и 50/2006), одлучи како во изреката на ова решение.

Бр. 01-252
17 февруари 2010 година
Скопје

Комора на извршители
на Република Македонија
Претседател,
Антонио Коштанов, с.р.




www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2010025